



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 27 март 1995
Скопје
Број 16 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

329.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1995 година („Сл. весник на РМ“ број 69/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ број 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ- ГРАДБА НА ВОДОВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ- ДОНИЈА ВО 1995 ГОДИНА

1. Средствата во износ од 80.000.000,00 денари пред-видени во Републичкиот буџет за 1995 година во раздел 18, потставка 4722, за учество на Републиката во изградба на водоводи во општините се распоредуваат за:

ОПШТИНА БЕРОВО 2.000.000,00 ден.

- за изградба на регионалниот водовод во општина Берово кој ги поврзува населените места: Смојмирово, Ма-чево, Будинарци, Робово, Умлена, Чифлик (1 крак) и Ратево, Русиново и Владимирово (II крак) 2.000.000,00 ден.

ОПШТИНА БИТОЛА 4.150.000,00 ден.

- за изградба на градскиот водовод со што етапно ќе биде реализирана про-грамата за водоснабдување на градот до 2000 год. проширување на филтер-ската станица во с. Дихово 2.000.000,00 ден.
- изградба на II крак од водоводот за водоснабдување на населените места: Оптичари, Жабени, Егри, Меџит-лија, Кременица, Гнестино и гранич-ниот премин Меџитлија 1.600.000,00 ден.
- за водоснабдување на с. Брод 550.000,00 ден.

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД . 1.550.000,00 ден.

- за довршување со изградбата на резер-воарот во градот 1.550.000,00 ден.

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 1.400.000,00 ден.

- за надградба на градскиот водовод со изработка на нов бунар 430.000,00 ден.
- за изградба на доводен цевовод за во-доснабдување на с. Дедели 400.000,00 ден.
- за набавка на резервна пумпа за водос-набдување на с. Балинци 50.000,00 ден.
- за набавка на резервна пумпа за водос-набдување на с. Марвинци 50.000,00 ден.
- за изградба на резервоар за водоснаб-дување на с. Грчиште 200.000,00 ден.
- за автоматска работа на пумпите за водоснабдување на с. Брајковци 70.000,00 ден.
- за изградба на главен цевовод и купу-вање на пумпа за водоснабдување на с. Удово и с. Јосифово 200.000,00 ден.

ОПШТИНА ВЕНИЦА 1.900.000,00 ден.

- за надградба на селскиот водовод со внесување нови количини вода за во-доснабдување на с. Блатец 600.000,00 ден.
- за надградба на селскиот водовод со нов бунар, потисен цевовод и пумпна станица за водоснабдување на с. Истибања 300.000,00 ден.
- за водоснабдување на с. Грлани . . . 300.000,00 ден.
- за изградба на пумпно построение и резервоар за водоснабдување на с. Калиманци 100.000,00 ден.
- за изградба на резервоар за водоснаб-дување на с. Виничка Кршла 300.000,00 ден.
- за изградба на резервоар за водоснаб-дување на с. Градец 300.000,00 ден.

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 1.800.000,00 ден.

- изградба на пумпна станица и потисен цевовод за водоснабдување на с. Не-горци 200.000,00 ден.
- за набавка на материјали за изградба на потисен цевовод за водоснабду-вање на Богданци 1.000.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Приничани 100.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Милет-ково 100.000,00 ден.
- за надградба на селскиот водовод со внесување нови количини вода, за во-доснабдување на с. Петрово 100.000,00 ден.
- за зафаќање нови количини вода за с. Миравци 300.000,00 ден.

ОПШТИНА ГОСТИВАР 1.800.000,00 ден.

- за изградба на пречистителна станица како надградба на градскиот водовод 1.000.000,00 ден.
- за изградба на водовод во с. Врбјане 300.000,00 ден.
- за надградба на водоводот и изградба на резервоар во с. Ростуше 300.000,00 ден.
- за изградба на водовод во с. Вруток 200.000,00 ден.

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 2.200.000,00 ден.

- за изградба на II фаза од системот за водоснабдување на Делчево и сел-ските населби до 2010-та година . 1.000.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Драмче 200.000,00 ден.
- за надградба на системот за водоснаб-дување на Македонска Каменица . 400.000,00 ден.
- за реконструкција на главен цевовод за водоснабдување на Македонска Каменица 600.000,00 ден.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 1.400.000,00 ден.

- за изградба на резервоар за водоснаб-дување на с. Слечче 500.000,00 ден.

- за изградба на резервоар и пумпно построение за водоснабдување на с. Журче 300.000,00 ден.
- за надградба на водоводот за водоснабдување на с. Брезово 200.000,00 ден.
- за надградба на водоводот за водоснабдување на с. Доленици 200.000,00 ден.
- за изградба на потисен цевовод и пумпна станица за водоснабдување на с. Стругово 200.000,00 ден.

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 1.800.000,00 ден.

- за надградба на водовод за водоснабдување на с. Сирково 1.000.000,00 ден.
- за зафаќање нови извори за водоснабдување на с. Дреново 800.000,00 ден.

ОПШТИНА КИЧЕВО 1.800.000,00 ден.

- за изградба на водовод за водоснабдување на с. Тунн 400.000,00 ден.
- за изградба на цевовод и резервоар за водоснабдување на с. Цер 600.000,00 ден.
- за изградба на цевовод и резервоар за водоснабдување на с. Зајас 400.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Осој 400.000,00 ден.

ОПШТИНА КОЧАНИ 1.100.000,00 ден.

- за изградба на регионален водовод за 6 населени места „Полаки-2“ 800.000,00 ден.
- за надградба на градскиот водовод 300.000,00 ден.

ОПШТИНА КРАТОВО 2.000.000,00 ден.

- за изградба на водовод за водоснабдување на селата Туралево, Тополовик, Филиповци, Сакулица и Вакав 2.000.000,00 ден.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 2.000.000,00 ден.

- надградба на градскиот водовод со зафаќање дополнителни количини вода од Стенечка река 2.000.000,00 ден.

ОПШТИНА КРУШЕВО 1.700.000,00 ден.

- Доградба и реконструкција на постојниот цевовод за водоснабдување на Крушево, и изградба на каптажи за нови извори 1.500.000,00 ден.
- за хидро-геолошки истражувања за вода за пиење на подрачјето на с. Бучин 200.000,00 ден.

ОПШТИНА КУМАНОВО 2.300.000,00 ден.

- за изградба на водовод за с. Тромега 200.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Добрашане 200.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Липково 300.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Клеочевце 300.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Кокосиње 200.000,00 ден.
- за изготвување проектна документација за зафаќање на водите на Слупчанска Река за водоснабдување на Куманово 1.100.000,00 ден.

ОПШТИНА НЕГОТИНО 1.700.000,00 ден.

- за надградба на водоводот за Неготино за зафаќање нови количини вода од ХМС „Тиквеш“ 1.000.000,00 ден.
- за надградба на водовод за водоснабдување на с. Корешница 500.000,00 ден.
- за зафаќање дополнителни количини вода за водоснабдување на с. Дрен 200.000,00 ден.

ОПШТИНА ОХРИД 2.100.000,00 ден.

- за изградба на регионалниот водовод со кој се решава водоснабдувањето на с. Подмоље, с. Оровник, с. Горенци, погон механизација на ГП „Трудбеник“ и Аеродром – Охрид 1.500.000,00 ден.
- за изградба на пумпна станица нејзино опремување и опремување на резервоарот за с. Климентовци 200.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Свињишта 400.000,00 ден.

ОПШТИНА ПРИЛЕП 2.300.000,00 ден.

- за надградба на градскиот водовод со доградба на пумпно построение во месноста „Кошарка“ 1.600.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Слепче 400.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Зрзе 300.000,00 ден.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 1.700.000,00 ден.

- за изградба на главен цевовод за водоснабдување на градот Пробиштип 1.000.000,00 ден.
- за изградба на водовод за водоснабдување на с. Плешенци 300.000,00 ден.
- за изградба на водовод за две селски чешми во с. Стрисовци 200.000,00 ден.
- за изградба на водовод за с. Турско Рудари 200.000,00 ден.

ОПШТИНА РАДОВИШ 1.500.000,00 ден.

- за надградба на градскиот водовод (II фаза) за водоснабдување на Радовиш 1.500.000,00 ден.

ОПШТИНА РЕСЕН 1.600.000,00 ден.

- за надградба на водовод за водоснабдување на с. Крани и с. Асамати 900.000,00 ден.
- за изградба на водовод за водоснабдување на с. Круше и Претор 300.000,00 ден.
- за изградба на водовод за водоснабдување на с. Курбиново 400.000,00 ден.

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 1.500.000,00 ден.

- за изградба на водоводи во селските населби:
- с. Амзабегово 300.000,00 ден.
- с. Милино 300.000,00 ден.
- с. Ерцелија 100.000,00 ден.
- с. Дорфулија 100.000,00 ден.
- с. Лозово 100.000,00 ден.
- с. Мустафино 200.000,00 ден.

за реконструкција на водоводи и каптажи или изградба на нови за селски јавни чешми во:	
– с. Буриловци	200.000,00 ден.
– с. Сарамзалино	100.000,00 ден.
– с. Мечкуевци	100.000,00 ден.
СКОПЈЕ	
1. Општина ГАЗИ БАБА	1.500.000,00 ден.
– за изградба на водовод за водоснабдување на с. Црешево и с. Смилковци	
	1.000.000,00 ден.
– за изградба на водовод за водоснабдување на с. Брњарци	
	500.000,00 ден.
2. Општина КИСЕЛА ВОДА	1.400.000,00 ден.
– за изградба на регионален водовод за водоснабдување на с. Сопиште, Ракотинци и Добри Дол	
	500.000,00 ден.
– за изградба на водовод за водоснабдување на с. Морани	
	400.000,00 ден.
– за изградба на регионален водовод за водоснабдување на селата Орешани, Зелениково и Станица Зелениково	
	500.000,00 ден.
3. Општина КАРПОШ	2.000.000,00 ден.
– за изградба на каптажа за водоснабдување на манастир Матка	
	100.000,00 ден.
– за истражни работи за водоснабдување на с. Кучково	
	100.000,00 ден.
– за изградба на резервоар за водоснабдување на с. Горна Матка	
	300.000,00 ден.
– за изградба на водовод за с. Долно Свиларе	
	500.000,00 ден.
– за изградба на доводен цевовод за водоснабдување на с. Шишево	
	600.000,00 ден.
– за изградба на водовод за с. Орман	
	400.000,00 ден.
4. Општина ЧАИР	350.000,00 ден.
– за изградба на главен довод на регионалниот водовод „Сандево“ за водоснабдување на 7 населени места	
	150.000,00 ден.
– за надградба на системот за водоснабдување на с. Љубанци	
	200.000,00 ден.
ОПШТИНА СТРУГА	
	2.000.000,00 ден.
– за надградба на главниот довод за водоснабдување на градот и приградските населби со зафаќање на изворот Вишни и Беличките извори	
	2.000.000,00 ден.
ОПШТИНА СТРУМИЦА	
	2.400.000,00 ден.
– за изградба на резервоар од 5000 м ² (I фаза) за водоснабдување на Струмица	
	1.800.000,00 ден.
за изградба на водоводи во селските населби:	
– с. Сушево	200.000,00 ден.
– с. Владевици	200.000,00 ден.
– с. Свидовица	100.000,00 ден.
– с. Водоча	100.000,00 ден.
ОПШТИНА ТЕТОВО	
	2.400.000,00 ден.
– за изградба на водовод за с. Гургурница	
	200.000,00 ден.

– за изградба на водовод за с. Гермо	
	200.000,00 ден.
– за надградба на постојниот водовод со каптирање нови извори за водоснабдување на с. Глоѓи	
	200.000,00 ден.
– за надградба на системот за водоснабдување на с. Жилче	
	500.000,00 ден.
– за реконструкција на водоводот во стариот – горен дел на Тетово	
	700.000,00 ден.
– за зафаќање нови количини вода од локалитетот „Студена Вода“ за водоснабдување на Тетово	
	600.000,00 ден.
ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС	
	1.550.000,00 ден.
за изградба на водоводи за водоснабдување на населените места:	
– с. Горно Оризари	200.000,00 ден.
– с. Дурутовец	200.000,00 ден.
– с. Чолошево	150.000,00 ден.
– с. Чашка	100.000,00 ден.
– с. Виничани	100.000,00 ден.
– с. Водоврати	100.000,00 ден.
– с. Лисиче	200.000,00 ден.
– нас. Градско	500.000,00 ден.
ОПШТИНА ШТИП	
	2.300.000,00 ден.
– за реконструкција на бунарскиот систем во локалитетот „Фортуна“	
	600.000,00 ден.
– за надградба на градскиот водовод со изградба на дел од линијата филтер станица – резервоар „Каракуш“	
	400.000,00 ден.
– за водоснабдување на с. Радање	
	400.000,00 ден.
– за водоснабдување на селата: Таринци, Караорман, Карбинци и Долни Балван	
	600.000,00 ден.
– за водоснабдување на с. Селце	
	300.000,00 ден.
ХИДРОСИСТЕМ (Д.О.О) „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП	
	2.800.000,00 ден.
– за изготвување техничка документација, главен проект за изградба на хидросистемот „Злетовица“ за водоснабдување на Штип, Кочани, Пробиштип, Винаца, Кратово и Свети Николе	
	2.800.000,00 ден.
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	
	18.000.000 ден.
– средствата се наменети за интервенирање во одредени случаи за водоснабдување во поедини општини, согласно хидролошката состојба во Република Македонија	
– средствата за итни интервенции, а кои не го надминуваат износот од 100.000,00 денари ќе ги распределува Министерот на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	
– останатите, нераспределени средства кои нема да бидат распределени, ќе се распределат со Одлука на Владата на Република Македонија која ќе биде предложена како резултат на Извештајот кој ќе се изготви до крајот на месец септември од страна на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина за	

интервентно распределените средства

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат за учество на Републиката во изградба на водоводи во општините, без обврска за враќање, но најповеќе во висина до 50% од вкупно потребните средства.

3. Исплатата на средствата по оваа одлука по претходно доставената документација од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, ја врши Министерството за финансии.

За начинот, динамиката и наменското користење на средствата се грижи Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-726/1
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

330.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.03.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Исламската Република Иран на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-766/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Владата на Република
Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

331.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 51/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ

Член 1

Република Македонија отвора Генерален конзулат во Република Индија, на чело со почесен конзул, со седиште во Њу Делхи.

Член 2

Конзуларното подрачје на Генералниот конзулат на Република Македонија ќе биде целокупната територија на Република Индија.

Член 3

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-769/1
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

332.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 51/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА

Член 1

За почесен генерален конзул на Република Македонија во Република Индија, се именува Џенис Дарбари, публицист и новинар во Индија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-769/2
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

333.

Врз основа на член 13, став 2 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

Член 1

Во Одлуката за критериумите, висината, условите и начинот на користење на средствата за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на РМ“, бр. 33/94) во член 3, став 1 по зборовите: „ПТТ мрежа“ зборот „и“ се заменува со записка, а по зборот: „водоводи“ се става записка и се додаваат зборовите: „водопоила и микро-аккумуляции“.

Во став 2 по зборот: „патишта“ се додаваат зборовите: „и локалните водоводи“, а бројот „20“ се заменува со бројот „30“.

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Под микро-аккумуляции во смисла на став 1 на овој член се подразбираат акумулации чија брана не е пови-сока од 12 метри и е со должина на круната до 300 метри.“

Член 2

Во член 4 во став 1 зборот: „специфичните“ се заменува со зборовите: „стопански недоволно развиените“.

По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Регионален водовод во смисла на став 2 од овој член претставува водоснабдувачки објект кој опслужува општински центри или градови од подрачјето на повеќе општини.

Мали акумулации во смисла на став 2 од овој член претставуваат акумулации чија брана е со висина над 12 до 18 метри и должина на круната до 500 метри“.

Член 3

Во член 13 во став 2 на крајот од првата алинеја зборот „и“ се брише, а на крајот на втората алинеја точката се заменува со точка и запирка и се додава зборот „и“.

По втората алинеја се додава нова алинеја која гласи:

„— 5% за инвестиционите програми за покрупните објекти од стопанската инфраструктура, кои се однесуваат на стопански недоволно развиените подрачја“.

Во истиот член во став 3 во втората алинеја по зборот „банка“ се додаваат зборовите: „или друга институција преку која се врши финансирање на програмата“, а во трета алинеја по зборот „банката“ се додаваат зборовите: „или од друга институција преку која се врши финансирање на програмата“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-700/1

20 март 1995 година
СкопјеПретседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

334.

Врз основа на член 70, став 3 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90, 28/91 и 83/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1995 ГОДИНА

I

Средствата за здравствена заштита на животните од заразните и паразитските болести во 1995 година се утврдуваат во износ од 162.000.000,00 денари и тоа:

	Во денари
1. Средства за наплатена такса за уверенијата за здравствена состојба на животните	12.000.000,00
2. Средства од извршените ветеринарно санитарни инспекциски прегледи	19.862.717,70
3. Средства од Буџетот на Републиката	130.000.000,00
4. Средства останати од Програмата за 1994 година	137.282,30

II

Средствата утврдени во дел I на оваа програма се користат за:

	Во денари
1. Епизоотиолошки испитувања и изработка на епизоотиолошки карти, за	

набавка на клешти и ушни маркици за обележување на животни

6.500.000,00

2. Вадење крв од овците и козите за доставување на крв до дијагностичките лаборатории и резултатите до надлежните органи и сопственикот на животните и за лабораториска и теренска дијагностика на бруцелоза кај овците и козите
3. Земање, пакување и испраќање на материјал (крв и друго) за лабораториско испитување и за лабораториска дијагностика на заразни и паразитски болести кај животните од член 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја и од член 6 од Законот за здравствената заштита на животните во индивидуалните стопанства
4. Превентивни вакцинации и сузбивање на заразни и паразитски болести во индивидуалните стопанства
5. Надомест за заклани или убиени (еутанизирани) заболени животни, за нивниот транспорт до објектот за колење или местото на нештетно отстранување, трошоци за убивање или колење, за ископување на сточни јами или гробници, за уништување на кучиња и мачки скитници и уништување на кучиња и мачки наредено при сузбивањето на беснило и ехинококозата и учество во изградба на кафилерија
6. Трошоци за извршена дезинфекција на м² површина при појава и сузбивање на заразни и паразитски болести и учество во набавка на опрема за дезинфекција
7. Давање партиципација за набавка на лабораториска опрема на ветеринарно дијагностички организации и опремување и оспособување за теренска работа на Републичката ветеринарна инспекција (превозни средства и друга опрема)
8. Материјални трошоци за спроведување на Програмата
9. Средства останати од Програмата за 1994 година

37.000.000,00

15.000.000,00

23.000.000,00

65.000.000,00

4.000.000,00

10.625.000,00

737.717,70

137.282,30

III

Средствата од II, точка 1 на оваа програма во износ од 6.500.000,00 денари ќе се користат за:

- епизоотиолошки испитувања и изработка на епизоотиолошки карти
- клешти и ушни маркици за обележување на животни

1.000.000,00

5.500.000,00

IV

Средствата од дел II, точка 2 на оваа програма во износ од 37.000.000,00 денари ќе се користат за:

- вадење крв од овците и козите и доставување на крв до дијагностичките лаборатории
- доставување на резултатите од надлежните органи и сопственикот на животните

21.000.000,00

70.000,00

- лабораториска и теренска дијагностика на бруцелоза кај овците и козите 15.930.000,00

V

Средствата од дел II, точка 3 на оваа програма во износ од 15.000.000,00 денари ќе се користат за:

- земање, пакување и испраќање на материјал (крв и друго) за лабораториско испитување 5.000.000,00
- лабораториско испитување и дијагностика на заразни и паразитски болести кај животните, освен за бруцелозата кај овците и козите 8.000.000,00
- туберкулинизација и ретуберкулинизација кај говедата и свињи 2.000.000,00

VI

Средствата од дел II, точка 4 на оваа програма во износ од 23.000.000,00 денари ќе се користат за:

- вакцинација и сузбивање на антраксот кај коњите, говедата, овците и шушкавецот кај говедата 4.000.000,00
- сузбивање на беснилото, вклучувајќи ги и трошоците на вонредна вакцинација на кучињата што се врши по наредба при појава на беснило 500.000,00
- клинички преглед на копитарите на сакагија 100.000,00
- превенирање и сузбивање на заразните кривотници кај овците 500.000,00
- превенирање и сузбивање на ентеротоксемија кај овците и заразниот пролив кај јагнињата 5.500.000,00
- вакцинација и сузбивање на класичната чума кај свињите, вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појава на заразата 5.000.000,00
- вакцинација и сузбивање на чумата и атипичната чума кај пернатата живина, вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појавата на заразата 4.000.000,00
- превенирање и сузбивање на паразитски болести (краста кај животните, белодробната стронгилоза, желудечно цревна стронгилоза тенијазата кај кучињата) и организирано третирање на овците против метилавост 3.400.000,00

VII

Средствата од дел II, точка 5 на оваа програма во износ од 65.000.000,00 денари, ќе се користи за:

- надомест за заклани или убиени (еутанизирани) бруцелозни овци, кози, говедата и свињи 33.000.000,00
- надомест за заклани или убиени животни заболени од други заразни болести, чие убивање е наредено од страна на Републичката управа за ветеринарство 16.000.000,00
- трошоци за транспорт до објектот за колење или местото за нештетно отстранување 1.500.000,00
- трошоци за убивањето на бруцелозните животни 5.000.000,00
- трошоци за колење на заболените животни 500.000,00

- ископување на сточни јами или гробници 4.000.000,00
- уништување на кучиња и мачки скитници 1.000.000,00
- учество во изградба на кафилерија 4.000.000,00

VIII

Средствата од дел II, точка 6 на оваа програма во износ од 4.000.000,00 денари, ќе се користат за:

- дезинфекција при сузбивањето на разните болести од член 65, точка 11 од Законот за здравствената заштита на животните и тоа: на објектите за одгледување на животни (штали, трла и друго), просториите за колење на животни, на местото на убивањето и нештетното отстранување и на превозното средство со кои се транспортираат заболените животни 2.000.000,00
- учество во набавка на опрема за дезинфекција 2.000.000,00

IX

Средствата од дел II, точка 7 на оваа програма, во износ од 10.625.000,00 денари, ќе се користат за:

- давање партиципација за набавка на лабораториска опрема на ветеринарно дијагностички организации 1.120.000,00
- опремување и оспособување на републичката ветеринарна инспекција за теренска работа: набавка на превозни средства патнички возила за подрачните ветеринарни инспектори, поправки, регистраци на возилата и др., набавка на друга опрема за работа на ветеринарна инспекција (ХТЗ опрема, средства за лична дезинфекција и др.) за стручно усовершување на ветеринарните инспектори и опрема за обработка на податоци 9.505.000,00

X

Средствата од дел IV, алинеја 1, дел V, алинеи 1 и 3, дел VI, дел VII, алинеи 4 и 7 и дел VIII на оваа Програма ќе се исплатуваат по склучениот писмен договор помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарните станици, а средствата од дел IV, алинеи 2 и 3, дел V, алинеја 2 и дел IX, алинеја 1 на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен писмен договор помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарно-дијагностички организации.

XI

Приоритет во спроведувањето на мерките од оваа програма ќе имаат општините на чие подрачје ќе се појават заразни и паразитски болести во поголем обем.

XII

За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Пренамена на средства од една во друга намена предвидени со оваа програма може да врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно предвидените средства во Програмата.

XIII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-738/1

20 март 1995 година

Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

335.

„Врз основа на член 11 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА

I. УСЛОВИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПРЕНЕСЕНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА

Макроекономската политика во 1995 година ќе се остварува во релативно поповолен макроекономски амбиент и економско опкружување на земјата во однос на 1994 година и претходните години.

Врз условите на стопанисување во 1995 година позитивно влијание ќе има воспоставената глобална макроекономска рамнотежа и стабилност во економските текови кај поголем број клучни подрачја од развојот, иако на значително ниско ниво на економска активност.¹⁾

Во 1995 година се влегува со донесени системски решенија во повеќе подрачја. Уредени се прашањата на подрачјето на економските односи со странство, фискалниот систем, пресметковниот систем, монетарната сфера, банкарството, а формирани се и одделни институции неопходни за системот на пазарната економија и за остварување на структурните реформи.

За забрзана динамика во изградбата на системските решенија ќе се предложат системските закони од организационата сфера (за трговските друштва, јавните претпријатија, установите, државната управа и сл.), за царинската тарифа и други подрачја. Истовремено, каде што има потреба, ќе се извршат и соодветни измени на постојната регулатива со што ќе се обезбеди повисок степен на конзистентност, прецизност и конкретизација на системот и негова поефикасна примена.

Во 1995 година се оценува и очекува екстерните фактори да бидат поповолни од тие во 1994 година. Ова пред сè, поради попуштањето на санкциите на Советот за безбедност спрема СРЈ (Србија и Црна Гора), но и како резултат на изнајдените алтернативни пазари, се поголемата инфраструктурна и транспортна отвореност и поврзаност на земјата со источниот и западниот сосед, како и се поголемиот број на земји кои меѓународно ја признаваат нашата држава, и воспоставуваат дипломатски односи и стопанска соработка.

Екстерното опкружување се очекува да биде поповолно и со се поинтензивната соработка на земјата со меѓународните финансиски институции и организации и особено залагањето на овие институции за расчистување на наследените неизмирени кредитни обврски.

¹⁾ Во 1994 година воспоставен е и се одржува тренд на намалување на интензитетот на пораст на цените, при што истиот е сведен на 3,7% месечно, а во периодот март-декември на 1,7% просечно месечно, спрема 10,40% во 1993 година, обезбедена е рестриktivност на глобалната агрегатна побарувачка, намален е дефицитот во јавниот сектор од околу 11% од општествениот производ во 1993 година на околу 3% во 1994 година; воспоставен е релативно висок степен на рамнотежа на девизиониот пазар и стабилност на курсот на денарот; извршена е отплата на вкупните достасани неизмирени обврски спрема Светската банка, а девизните резерви се одржуваат на повисоко ниво од проектираното. Индустриското производство и натаму бележи пад, меѓутоа во рамки на проектираниот.

Во 1995 година врз реализирањето на макроекономската политика неповолно ќе влијаат подолгорочно кумулираните економски и социјални проблеми, како и пренесените ограничувања од материјален карактер, изразени преку намалено индустриско производство и услуги, натамошно присуство на интерни и екстерни дефицити, недостиг на капитал за инвестирање, структурни ригидности, невработеноста, неликвидноста и неизмирувањето на обврските од кредитните и деловните односи.

Условите на стопанисување и во 1995 година ќе бидат детерминирани од интензитетот и временската димензија на блокадите на јужната граница и примената на санкциите на Советот за безбедност на ООН спрема СРЈ (Србија и Црна Гора).

Остварувањето на макроекономската политика, а особено интензивирањето на структурните процеси и заживувањето на инвестиционата активност ќе биде условено од можностите за користење на надворешни финансиски средства. Со склучувањето на „STAND BY“ аранжман со Меѓународниот монетарен фонд ќе се создадат услови за финансиски аранжмани со Светската банка и со други финансиски институции и со влади со што во 1995 година би се обезбедило повлекување на нови кредити, како за подобрување на платниот биланс, така и за поддршка на инвестициите, особено во инфраструктурата и во приватниот сектор.

II. МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ВО 1995 ГОДИНА

Основни задачи

Поаѓајќи од присутните позитивни економски тенденции и процеси амбиентот, опкружувањето и можностите на економските субјекти во земјата, главни задачи на макроекономската политика за 1995 година ќе бидат:

1. Натамошно намалување на инфлацијата и нејзино сведување во прифатливи рамки. Заради ова ќе се продолжи: (1) со политика на усогласување на платите со реалните можности во општествениот сектор; (2) со фискална политика која ќе обезбеди натамошно намалување на дефицитот; и (3) со монетарна политика која ќе обезбеди контрола врз порастот на инфлацијата и на примарните пари.

2. Забрзување на процесите на структурните реформи, како основен предуслов за остварување на трајна макроекономска стабилизација. Ова ќе се остварува главно со: (1) интензивирање на процесот на приватизација врз постојната законска регулатива, а со поедноставување на постапката и процедурата утврдени во подзаконските акти; (2) со спроведување на процес на санација на банките и создавање на услови за отпочнување со нивна приватизација; (3) интензивирање на процесот и постапката за реструктурирање на претпријатијата, особено на 25-те најголеми загубари.

3. Создавање на услови за отворање на инвестиционен циклус врз квалитативно нови основи со инвестирање во јавниот сектор, поттикнување на инвестирањата во комерцијалното стопанство, поинтензивно влегување на странски капитал, особено преку заеднички вложувања, директни инвестирања и со концесии, како и со строго селективно кредитно задолжување во странство, условено од платнобилансните ограничувања и главно за субјекти кои ќе можат да ги извршуваат постојните и идните кредитни задолжувања.

Се проценува дека со водењето на натамошна стабилизациона макроекономска политика, особено со забрзување на структурните реформи и со нормативно и институционално заокружување на стопанскиот систем во 1995 година ќе се направи пресврт во економските движења, при што ќе се остварат позитивни стапки на стопански растеж.

Макроекономски политики

Политика на доходи

А) Плати

Во 1995 година ќе продолжи политиката на усогласување на платите²⁾ на вработените во општествениот сектор со материјалните можности на претпријатијата и стопанството во целина. Политиката на усогласување на платите ќе биде селективна, при што поголема погодност ќе имаат субјектите од економскиот сектор во однос на тие од неоекономскиот сектор.

Месечниот раст на нето платите по вработен во текот на првата половина на 1995 година во економскиот сектор ќе се ограничи на 0,5 процентни поени под остварените трошоци на живот, кога тие се еднакви или под планираните трошоци на живот, односно ќе се прилагоди само за половина од разликата помеѓу остварените и планираните стапки, кога остварените трошоци се повисоки од планираните.

Во средината на 1995 година ќе се изврши согледување за остварувањето на оваа политика и ќе се оцени потребата за нејзина натамошна примена во претпријатијата од економскиот сектор. При тоа, ќе се земат во предвид остварените промени на реалните плати, продуктивноста на трудот и динамиката на реализација на процесот на приватизацијата.

Месечниот раст на нето платите по вработен во неоекономскиот сектор, во текот на првата половина на 1995 година ќе се ограничи на 1 процентен поен под остварените трошоци на живот, кога тие се еднакви или се под проектираните, односно ќе се прилагоди само за половина од разликата помеѓу остварените и проектираните стапки, кога остварените трошоци на живот се повисоки од проектираните. Во втората половина од 1995 година доколку кај економскиот сектор се даде можност за целосна индексација на платите наместо парцијална, во неоекономскиот сектор платите ќе се исплатуваат за 0,5 процентни поени пониско од порастот на трошоците на живот.

Доколку просечната месечна нето плата по работник кај правното лице е пониска од 75% од просечно исплатената плата во стопанството, според објавените податоци на Републичкиот завод за статистика, правното лице може платата да ја зголеми најмногу до 80% од разликата меѓу основницата и нивото од 75% од просечната плата во стопанството.

Во исплатата на платите во економскиот и неоекономскиот сектор, во сите други случаи од наведените нема да има намалување на номиналните плати.

Со парцијална индексација на платите со трошоците на живот, во првата половина од годината ќе се обезбеди проектираното ниво на платите во декември 1995 година да биде реално пониско за 4,7% во однос на декемвриските плати во 1994 година (платите во стопанството реално ќе се намалат за околу 2,9%, а во нестопанството за 8,5%). Истовремено, просечното годишно ниво на платите ќе оствари реално намалување од 6,4% во однос на просечните плати во 1994 година (стопанството 3,6% и вонстопанството 14,0%).

²⁾ Исплатата на платите на вработените во општествениот сектор во 1994 година беше под контрола и е остварена во рамки на договорената политика и утврдените пропорции. Воспоставената дисциплина во исплатата на платите обезбеди смирување на динамиката на исплатените нето плати по вработен, а со тоа и намалување на агрегатната побарувачка, што имаше позитивен одраз врз одржувањето на макроекономската рамнотежа. Врз овие основи исплатените плати во декември 1994 година се реално пониски за 14,2% во однос на декемвриската плата во 1993 година, додека просечното годишно ниво оствари реално намалување за 10,2% во однос на просечните плати во 1993 година (стопанството 7,9%, а нестопанството 18.7%)

Во 1995 година ќе се задржат истите ограничувања од 1994 година во исплатата на надоместоците кои имаат карактер на заедничка потрошувачка и материјални расходи, како и забраната на исплата на плати во натура и од дневен пазар, односно надвор од институцијата за платен промет.

б) Цени

Во 1995 година мерките на економската, особено на монетарната, фискалната и политиката на плати ќе бидат во функција на обезбедување натамошно намалување на инфлацијата. Во 1995 година просечниот месечен пораст на цените ќе изнесува 1,4%, а годишната инфлација 17,8%. Со цел ваквите тенденции да попримат траен карактер, со мерките на економската политика паралелно ќе се делува и на отстранување на структурните диспаритети.

Цените на производите и услугите во 1995 година во основа ќе се формираат слободно според условите на пазарот. Ќе се продолжи со натамошна либерализација на цените, при што ќе се намали опфатот на производите и услугите чии цени се под одреден режим на контрола.

Со примена на режимот на непосредна контрола ќе се формираат цените на: брашното од тип 500 и лебот од тоа брашно од 600 грама; електричната енергија, нафтените деривати, превозот во железничкиот сообраќај и ППТ услугите.

Под режим на известување ќе се опфатат цените на млекото; водата за пиење; прочистувањето и одводнувањето на отпадните води-освен колекторите; станарините; превозот во градски и приградски сообраќај; дистрибуцијата на топлотна енергија; изнесувањето на смет; погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за потребното место и закуп на тоа место; премините на задолжително осигурување на моторните возила; надоместокот што се плаќа при регистрација на друмски моторни возила; провизиите во платниот промет.

Во случај на пореметување на пазарот (поголеми нарушувања на односите помеѓу цените и злоупотребата на монополската положба на пазарот) ќе се вршат промени на постојниот режим на контрола, при што режим на контрола на цените ќе се применува и кај други производи и услуги, а особено за производите и услугите кои се од витално значење за животот на населението.

Ќе се води политика со цените на производите и услугите на претпријатијата од јавниот сектор да се обезбедуваат приходи со кои ќе се покриваат трошоците на работењето и обезбеди нормално тековно функционирање на системите. Кај цените на останатите производи и услуги кои се опфатени со одреден вид на контрола при одредувањето на корекција на цените ќе се тргнува од потребата за обезбедување проста репродукција.

Ќе се пропишува заштитна цена на одделни земјоделски производи и тоа за: пченицата, сончогледот, шеќерната репа, јатнињата и јунињата, како и за ситно-лиснати ориенталски тутун, но најмногу до 15.000 тони договорени количини.

Заштитната цена на одделните земјоделски производи ќе се утврдува врз основа на најниските производни трошоци по единица производ во земјата и не може да биде повисока од светската цена на соодветниот производ во претходната година.

Финансирање на јавните потреби

Во 1995 година ќе продолжи и зајакне процесот на консолидирање на фискалниот сектор и намалување на постојните дефицити.

Во почетокот на 1995 година ќе се донесат дополнителни фискални мерки со кои ќе се обезбеди зголемен

прилив на приходите, намалување на расходите, а со тоа и нивно урамнотежување. Ќе се изврши елиминирање на примарните дефицити и на пренесувањето на буџетските обврски од тековната во наредната година, за што ќе се обезбедат потребните средства.

Ќе продолжи важењето на прописите кои беа донесени во јули 1994 година за зголемување на царинските стапки на стоката за широка потрошувачка, како и за воведување на царинско оптоварување за земјите кои имаа преференцијален третман. Ќе се обезбеди намалување на постојните ослободувања од царини и увозни давачки за 25%, како и зголемување на стапките на акцизите на нафтените деривати. Врз овие основи се очекува да се обезбедат приходи во висина од 2% од оценетиот општествен производ за 1995 година.

Во Буџетот на Републиката ќе се врши натамошна рационализација на одделни трошоци и други издатоци. Ова ќе се обезбедува, пред се, преку: (1) ограничување на расходите за плати (спроведување на политиката на плати и намалување на бројот на вработените во владините институции); (2) продолжување на важноста на одлуката донесена во текот на 1994 година за исплата на трошоци за исхрана во висина од 20% од просечната плата исплатена во стопанството; (3) намалување на средства за субвенции во земјоделството преку намалување на просечната стапка на субвенционирање на каматата по користени кредити за 25% во однос на таа од 1994 година; (4) исплата на надоместоци за додатокот на деца најмногу до 600 милиони денари. Врз овие основи се очекува растоварување на трошоците на Буџетот за околу 1,4% од оценетиот општествен производ за 1995 година.

Средствата за субвенции во земјоделството ќе се насочат за обезбедување: премии за откупените количества на одделни основни земјоделско-прехранбени производи (пченица, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна репа и млеко); регрес за квалитетно сортно семе (пченица, пченка, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна репа и луцерка); регрес на дел од каматите по кредитите кои ќе се користат во земјоделството за финансирање на производството и залихите од сопствено производство на: пченица, пченка, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна репа, тутун, производството на млеко и гоњење јуниња и јагниња, како и стоковните резерви од овие производи. Регресот на дел од каматите по одделните намени ќе се утврдува диференцирано. Висината и начинот на утврдување на субвенциите во земјоделството ќе ги одреди Владата на Република Македонија со посебен акт.

Во Буџетот ќе се обезбедат средства и за финансирање на Програмата за поттикнување развојот на земјоделството, а во тие рамки за: субвенции за набавка на квалитетен приплоден добиток во говедарството, овчарството, козарството, рибарството и пчеларството; создавање вештачки ливади, како и регресирање на трошоците за извршени услуги кои се во функција на зголемување и унапредување на индивидуалното земјоделско производство; формирањето на берза на земјоделски производи, ревитализација на селото; за учество со траен влог во финансирањето на изградбата на мали и микро акумулации и мали хидромелиоративни системи; како и за повлекување на кредитот од Светската банка за развој на мали сточарски фарми во приватниот сектор и за индустријата за преработка на тие производи.

За поддршка на процесите на структурни реформи во Буџетот ќе се обезбедат средства во висина од 4,6 млд. денари, што претставува 2,5% од оценетиот општествен производ за 1995 година. Од тоа: 1,4 млд. денари ќе се употребат за санација на банките; 2,3 млд. денари за испратини и надомест на работниците од 25-те претпријатија загубари како и за елиминирање на

дефицитот кон Фондот за вработување; 0,4 млд. денари за зголемување на обртниот капитал на 25-те претпријатија загубари кои ќе започнат процес на реструктурирање и 0,5 млд. денари неалоцирани средства (резерви) наменети за структурни реформи. Неискористениот дел од просечниот месечен износ на средствата за овие намени ќе се депонира на посебна сметка кај Народната банка на Република Македонија.

За реализација на Програмата за заштита на социјално загрозеното население и за обезбедување на гранично ниво на издржливост на населението во Буџетот ќе се обезбедат средства во износ од 2,8 милијарди денари или 1,6% од општествениот производ, спрема 1,4% во 1994 година. Во Буџетот ќе се обезбедат средства за сервисирање на девизните штедни влогови во висина од 1,2 млд. денари што претставува 0,7% од општествениот производ. Досегашните намени ќе се рационализираат и сведат во рамки на расположливите средства.

Во 1995 година ќе се продолжи со издвојување на средства од Буџетот за стимулирање на извозот чија висина ќе се утврди на реално ниво од 1994 година и ќе изнесува 363 милиони денари.

За поддршка на монетарната политика и курсот на денарот во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства во висина од 1,6 млд. денари за откуп на девизи и 0,8 млд. денари за отплата на користени кредити од Народна банка на Република Македонија.

За поддршка на инвестициите во крупната стопанска инфраструктура и во стопански недоволно развиените подрачја во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства во висина од 2,9% од општествениот производ. При тоа, средства од 1,3% од општествениот производ ќе бидат насочени за изградба на патишта и на гасоводниот систем, 1,1% од општествениот производ за изградба на железничката пруга Бељаковци – Граница со Република Бугарија, а 0,50% од општествениот производ за реализација на политиката на поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја.

Во социјалните фондови ќе се обезбедат средства за финансирање на преземените обврски со прописите со што ќе се елиминираат тековните дефицити.

За подобрување на состојбата во Пензискиот фонд ќе се преземат мерки со кои до средината на 1995 година ќе се урамнотежат тековните приходи и расходи, односно ќе се елиминира создавањето на тековни дефицити.

Во 1995 година пензиите, инвалидните и другите пензиски примања ќе се усогласуваат најмногу до една третина од остварениот месечен пораст на трошоците на живот. Ќе се елиминираат одделни права од пензиското и инвалидското осигурување со пренесување на инвалидската заштита по основ на намалена односно преостаната работна способност кај работодавачот, освен кај 25-те претпријатија кои ќе се реструктурираат, со укинување на помоштите за нега, укинување на трошоците за унапредување на инвалидската заштита и за општествен стандард на корисниците на пензија и со пренесување на трошоците за услугите за исплата на корисниците на пензијата. Натамошните зафати на политиката во Пензискиот фонд ќе бидат насочени кон постепено елиминирање и на кумулираните дефицити, со цел отпочнување на процес на намалување на времето на доцнење со исплатата на пензиите.

Ќе се обезбеди урамнотежување на приходите и расходите во Фондот за здравство, пред се преку реструктурирање во здравството врз принципот на рационална организација, одржување на реално ниво на средствата од учеството на граѓаните во финансирањето на трошоците за услугите, како и со натамошно користење на средствата од хуманитарните помощи што ги добива Република Македонија.

Монетарно-кредитна политика

Во 1995 година монетарно-кредитната политика ќе биде во функција на остварување на целната стапка на инфлација и ќе биде усогласена со другите макроекономски политики, особено со фискалната. Заради ова наместо кон секторска поддршка, монетарната политика и во 1995 година ќе биде насочена кон контрола на инфлацијата.

Стабилизационата улога на монетарната политика во 1995 година ќе се реализира преку контрола врз растежот на монетарните агрегати, особено на примарните пари, како примарна интермедијарна цел и девизиот курс како втор таргет на монетарната политика.

Во 1995 година примарните пари се проектирани со зголемување за околу 10.3% во однос на состојбата на крајот од 1994 година, а паричната маса (M1) за 19%.

Ќе се создаваат услови за поефикасна примена на новите инструменти за управување со примарните пари на пазарна основа и регулирање на ликвидноста на деловните банки. Меѓутоа, до обезбедување нивна полна ефикасност Народната банка ќе продолжи со поставување на кредитни ограничувања на нови кредити за деловните банки.

Додека процесот на санацијата на банкарскиот систем не стане ефективен, на 25-те претпријатија со најголеми загуби ќе им се одобруваат само самоисплатливи трговски кредити за покривање на недостигот на готовина, и тоа во рамките на специјалните програми за реструктурирање.

Во 1995 година ќе се изврши пренесување на депозитите на Владата на Република Македонија од Стопанска банка АД Скопје кај Народна банка на Република Македонија.

Есконтна стапка на Народната банка на Република Македонија, ќе се утврдува на реално ниво, при што постојната формула за нејзино определување ќе остане непроменета и тоа годишна стапка на инфлацијата зголемена за 5 процентни поени реална компонента (последниот остварен месец на цените на мало и наредниот проектиран пораст подигнати на годишно ниво, зголемени за 5 процентни поени реална компонента).

Надворешен сектор

Во 1995 година примарни задачи на политиката во надворешниот сектор ќе бидат: нормализирање на односите со преостанатите мултилатерални кредитори и со билатералните кредитори; одржување на курсот на денарот согласно понудата и побарувачката; зголемување на извозот и другиот девизен прилив; обезбедување позначаен прилив на странски капитал и зголемување на девизните резерви.

За нормализирање на односите со надворешните кредитори, со што ќе се создадат предуслови за склучување на „STAND BY“ аранжман, Владата на Република Македонија редовно ќе ги подмирува обврските спрема Светската банка, и Меѓународниот монетарен фонд. Ќе се остваруваат активности и за регулирање на доспеаните, а неплатени обврски до крајот на 1994 година и на обврските кои доспеваат во 1995 година спрема Меѓународната финансиска корпорација, Европската инвестициона банка и Европскиот фонд за реинтеграција. Покрај ова, ќе се интензивираат преговорите и за регулирање на обврските спрема Парискиот клуб. Република Македонија ќе ги преземе за плаќање обврските настанати со користење странски кредити од Парискиот клуб на доверители (кредити одобрени од странски влади и владини агенции) со состојба на 31. 12. 1994 и делот од обврските по преземените кредити од поранешна СФРЈ, согласно Законот за преземање на обврските на Федерацијата по определени странски кредити и за задолжување на Народна банка на Југославија во странство во 1990 година. Во

1995 година ќе се извршуваат само пристигнатите обврски по кредити кои спрема правилата на овие кредитори не подлежат на репрограмирање. Ќе се настојува средствата по овој основ да се обезбедат од донатори. За необезбедените средства на овој начин ќе се согледа можноста за користење на кредити за рефинансирање.

Во 1995 година се очекува да се заклучат договори за користење на среднорочни и долгорочни кредити со Светската банка (без ММФ), за околу 130 мил. долари, кои би се користеле во текот на 1995 и 1996 година. Овие средства ќе се наменат за поддршка на Платниот биланс и на структурните реформи, особено во банкарскиот сектор, за поддршка на реструктурирањето на претпријатијата-загубари, за изградба и реконструкција на патната мрежа, како и за поддршка на мали приватни фарми во земјоделството. Владата на Република Македонија ќе се ангажира да склучи со Светската банка и договор за кредит за развој на приватниот сектор во износ од околу 40 мил. долари. Со Европската банка за обнова и развој склучени се аранжмани за користење на кредити во износ од 88 мил. долари. Средствата од Европската банка за обнова и развој ќе се користат во текот на 1995 и 1996 година за учество во финансирањето на изградбата на далекуводот Битола-Скопје и на проектот за заштеда и рационално користење на енергијата, за учество во реализацијата на проектот за унапредување на системот на контрола на летањето, како и за финансирање на телекомуникациониот проект. Во текот на оваа година се очекува со Европската банка за обнова и развој да се склучи и договор за користење на кредит за развој на мал бизнис во приватниот сектор.

Во 1995 година ќе се продолжи со користење на краткорочни кредити главно преку одложено плаќање на увозот и тоа за сировини и репроматеријали.

Во услови на очекувано поповолно влијание на надворешните фактори и одредени позитивни движења кај производството и услугите, извозот и увозот на стоки се проектирани на повисоко номинално ниво за 3,1%, односно 2,1% во однос на остварените во 1994 година. Дефицитот во трговскиот биланс би изнесувал околу 370 мил. долари, а салдото на стоки и услуги би било негативно и би изнесувало 250 мил. долари.

Унапредувањето на извозот ќе се остварува со поврат на царини и други увозни давачки, како меѓународно прифатени инструменти, со директно поттикнување на извозот на одделни земјоделско-прехранбени производи, при што приоритет ќе се даде на производите чиј пласман е отежнат и на производите со повисока фаза на преработка, како и со поттикнување на нето девизниот прилив од надворешно-трговската размена со сопствени производи.

Увозот на стоки ќе се остварува во рамките на утврдените пропорции во Платниот биланс на земјата, при што приоритет ќе се даде на увозот на енергетици, сировини и репроматеријали и опрема кои се во функција на зголемување на извозот.

Ќе се продолжи со постојната политика при увозот на опремата, сировините и репроматеријалите за производството наменето за извоз и во енергетиката.

Во 1995 година ќе се донесе нова царинска тарифа при што ќе се воведат хармонизираната номенклатура утврдена согласно принципите на Светската трговска организација.

Ќе се продолжи со политиката на либерализација на извозно-увозните режими, а ќе се обезбедува и заштита од конкуренција на домашното производство, особено на земјоделското производство и прехрамбената индустрија. При остварувањето на заштитната политика ќе се применува принципот на реципроцитет.

Количинските контингенти за увозот и извозот на стоки ќе се утврдат на годишно ниво и со квартална динамика.

Ќе се продолжи со аукциска распределба на увозот и извозот на стоки за кои се утврдени контингенти и ќе се зголеми бројот на производите кои ќе бидат опфатени преку аукцискиот систем.

Компензационите работи со странство ќе се одобруваат врз претходно утврдени критериуми, при што приоритет кај извозот ќе се даде на производите со отежнат пласман кои се од стратешко значење за земјата, а кај увозот на дефицитарните производи, особено на енергенти и основни прехранбени производи.

Со царинската политика и со политиката на увозните давачки во 1995 година вредносно ќе се намалат ослободувањата за 25% во однос на тие во 1994 година. Притоа, од царини и увозни давачки ќе бидат делумно ослободени увозот на опремата, суровините и репрома-теријалите наменети за производство за извоз, за развој на стопанската инфраструктура, како и производите за заштита на одделни земјоделско прехранбени производи.

Во 1995 година кај девизниот курс на денарот ќе се продолжи со спроведување на политиката на флексибилен пазарно детерминиран курс.

Ќе се интензивираат активностите за забрзување на процесот на институционализација на односите со странските земји, меѓународните институции и други интеграциони иницијативи, а особено со блиското соседство, Европската Унија и Светската трговска организација.

Минималното ниво на нето девизните резерви на земјата со кои ракува Народната банка на Република Македонија ќе се зголеми за уште 60 мил. долари (од кои 40 мил. долари се средства на Буџетот) и на крајот на 1995 година ќе изнесува 205 мил. долари. Вкупните девизни резерви на Република Македонија се оценува дека ќе се зголемат за уште 49 мил. долари по основ на нето кредитните односи со Меѓународниот монетарен фонд.

Инвестиции

Во 1995 година ќе продолжи трендот на зголемување на инвестициите во основни средства.³⁾ Покрај ангажирање на сопствени средства на инвеститорите, инвестирањето ќе се остварува и со користење на кредити од земјата и странство, како и со ангажирање на буџетски средства и средства од донации. Инвестициите се остваруваат во крупната инфраструктура, особено енергетиката, сообраќајот и водостопанството. Со средства од странски кредити, помошти и други донации ќе се поттикнуваат инвестициите во комерцијалниот сектор, особено во земјоделството и малиот бизнис во приватниот сектор.

Заради квалитетно напојување со електрична енергија и сигурност во функционирањето на електроенергетскиот систем на земјата во 1995 година ќе се гради 400 КВ далекувод Битола – Скопје со вкупна должина од 113 км. Вкупната пресметковна вредност на овој проект изнесува 31,5 мил. долари и ќе се реализира со учество на кредит од Европската банка за обнова и развој и со сопствени средства. Покрај ова, ќе се започне со претходни подготвителни активности за изградба на 220 КВ далекувод Вруток – Бурели, заради поврзување на електроенергетските системи на Република Македонија и Република Албанија. Вкупната должина на далекуводот на територијата на Република Македонија изнесува 45 км.

3) По повеќегодишното намалување на инвестиционата активност и дезинвестирање, во 1994 година отпочнат е тренд на нејзино заживување. Ваквиот тренд е резултат пред сè на инвестициите во повеќе покрупни инфраструктурни објекти, особено во сообраќајот и енергетиката, но и во изградбата на поголем број помали објекти во трговијата и индустријата.

Во тек на градба се и поголем број објекти од локалната инфраструктура кои се поддржуваат со средства од Агенцијата за стопански недоволно развиени подрачја.

Интензивно ќе продолжи изградбата на ХЕ „Козјак“ со пресметковна вредност од 104 мил. долари. За поинтензивна изградба на хидросистемите „Лисиче“ и „Злетовица“, ќе се бараат решенија недостигот од средства во финансиската конструкција да се обезбедува преку користење на донации и странски кредити.

Во 1995 година ќе заврши градбата на магистралната гасоводна мрежа, вклучувајќи ја и адаптацијата на енергетските постројки кај индустриските капацитети предвидени со првата фаза.

За отстранување на тесните грла во сообраќајните текови кон Република Албанија, во 1995 година ќе се реконструира патот Струга – Кафасан, со изградба на трета лента во должина од 6 км. Дел од средствата ќе се обезбедат со донација на САД. Исто така, ќе заврши изградбата на делниците Тетово – Гостивар, Хиподром – Миладиновци и реконструкцијата и проширувањето на делницата Кичево – Ботун. Во рамки на расположивите средства ќе продолжи изградбата на патот Велес – Прилеп преку Бабуна. Покрај сопствените средства на инвеститорот за реализирањето на овие зафати ќе се користат и кредити од Светската банка.

За реализирањето на одделни проекти од јавниот сектор, по потреба, Република Македонија ќе дава гаранции.

Ќе се интензивираат работите и на изградбата на пругата Бељаковци – Крива Паланка – Деве Баир од коридорот Исток – Запад во должина од 55 км., како и на реконструкцијата на пругата Куманово – Бељаковци во должина од 30 км..

Во 1995 година со средствата од Буџетот за поттикнување на инвестициите во стопански недоволно развиени подрачја и со координирано насочување на средства од други извори, ќе се поддржува изградбата на локалната комунална инфраструктура и објектите од нестопанската инфраструктура.

III. СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

Во 1995 година ќе се интензивира процесот на структурните реформи. Овој процес ќе се остварува координирано меѓу банкарскиот сектор и претпријатијата, при што посебен акцент ќе се даде на процесот на приватизација. Процесот на структурни реформи ќе се остварува согласно утврдената политика во Стабилизационата програма на Владата на Република Македонија, а во оваа Макроекономска политика се утврдени насоки и мерки кои ќе се остваруваат во 1995 година.

Реструктурирање и санација на банкарскиот сектор

Во 1995 година ќе се динамизира процесот на реструктурирање и санација на банкарскиот сектор⁴⁾ со воспоставување на институционални рамки и врз ревизорските проценки на финансиските состојби на најголемите четири банки. Процесот на реструктурирање и санација на банкарскиот сектор ќе се остварува преку линеарна санација на сите банки и поединечна санација на одделни банки чии ревизорски проценки укажуваат за таква санација.

Санацијата на банките ќе се остварува со отстранување, првенствено на девизните штедни влогови и де-

4) Во остварувањето на процесот на санација на банкарскиот систем во 1994 година направени се одредени позитивни поместувања, меѓутоа, гледано во глобал не се оствари предвидената динамика. Создадени се институционални и други услови за организирано и рационално спроведување на овој процес. Во функција на спроведувањето на санацијата на банките преземени се и бројни мерки на економската политика кои во основа беа насочени кон сопирање на натамошното зголемување на веќе постојните дубиози. Со технички и друга помош од меѓународни финансиски институции и организации обезбедено е скенирање на економско – организационата состојба на Стопанска банка, а е извршена ревизија и на останатите големи банки во Републиката.

визните сметки на граѓаните за кои гаранцијата за исплата ја презема Република Македонија и нивното вонбилансно прикажување кај банките и со отстранување од билансите на банките на побарувањата и обврските по кредитите добиени од странски кредитори. Република Македонија ќе ги преземе од билансите на банките побарувањата и обврските настанати по користени странски кредити од Парискиот клуб на доверители (странски влади и владини агенции) со состојба на 31.12.1994 година. Со вакви радикални зафати ќе се направат банки со чисти биланси, што ќе овозможува нивна докапитализација и брза приватизација.

Во процесот на реструктурирање и санација на банкарскиот сектор во 1995 година посебно место ќе се даде на реконструирањето и санацијата на Стопанска банка АД Скопје, како финансиска институција, која има најголемо учество во вкупните агрегатни параметри во банкарскиот сектор. Владата на Република Македонија ќе учествува во санирањето на Стопанска банка АД Скопје, со оглед дека финансиската состојба на оваа банка непосредно влијае врз спроведувањето на кредитната и монетарната политика во земјата. Најпрво една или повеќе филијали на банката кои претставуваат најмалку 10% од просечно исчистениот биланс на банката ќе се издвојат во самостојна банка и ќе се приватизираат најмалку со 51%. Постапката за одделување на дел од банката и негово трансформирање во самостојна банка ќе се изврши врз основа на договорени критериуми со Светската банка и во согласност со постојните прописи. Доколку и по издвојувањето на 10% проценетата актива на Стопанска банка остана поголема од 1.8 пати од втората по големина банка во земјата, тогаш ќе се изврши натамошно одделување на дел или делови од банката како самостојни банки според утврдени критериуми.

Заради влошените услови за санација и неможност самостојно да ја обавува својата функција, до крајот на март 1995 година ќе се покрене постапка за ликвидација на Банката за надворешна трговија.

Македонската банка и Комерцијалната банка кои исто така беа предмет на ревизија ќе се оспособат за следење на економските движења и вклучување во нов инвестиционен циклус без поединечна санација.

Приватизација на претпријатијата

Во 1995 година ќе се интензивира процесот на приватизација⁵⁾ на претпријатијата преку посредување на постапките и процедурата за приватизација на претпријатијата, со забрзување на контролата за проценка, а ќе се интензивираат работите и за подготвување на конкретните програми за приватизација на средните и големите претпријатија.

Во функција на забрзување на овој процес во 1995 година малите и средни претпријатија кои не го отпочнале овој процес во предвидените рокови, а во целост се општествени, ќе потпаднаат под контрола на Агенцијата за приватизација која ќе го спроведува натамошниот процес на приватизација. За претпријатијата кои имаат акционерски капитал, а кај кои сепуше не е извршена контрола на законитоста на издадените акции ќе се помести рокот за донесување на одлуката за трансформација, но не подоцна од 28.06.1995 година како краен рок за отпочнување на процесот на трансформација.

⁵⁾ Процесот на приватизација во 1994 година се одвиваше бавно и малку претпријатија го започнаа процесот на трансформација во предвидените рокови. Имено, од 10.12.1994 година одлуки за трансформација требаше да донесат сите мали и средни претпријатија, но одзивиот кај најголем дел од нив е многу мал. Притоа, спротивно на очекувањата, поголем интерес за приватизација покажаа големите претпријатија. Забавено се остварува проценката на капиталот, контролите врз претпријатијата кои досега извршиле трансформација според поранешниот закон, а се доцни и со доставување пријави за трансформација, особено од малите и средни претпријатија.

Со оглед на ова, во 1995 година во определените рокови се очекува да заврши првата фаза од трансформацијата на претпријатијата во земјата, што значи приватизација на најголем број општествени претпријатија (мали, средни и големи).

Преструктурирање на претпријатијата

Во 1995 година ќе се интензивира процесот на преструктурирање на претпријатијата (производно, пазарно, финансиско, организационо, кадровско), при што акцентот ќе се даде на преструктурирањето на претпријатијата – најголеми загубари, избрани од Владата на Република Македонија.

Преструктурирањето на 25-те претпријатија – најголеми загубари ќе се остварува согласно владината Специјална програма за преструктурирање и сопствените програми кои ќе бидат прифатени од Владата и стручно верифицирани од експерти на Светската банка.

Ќе се прогласи мораториум на настанатите обврски на претпријатијата – загубари, освен на обврските по кредити за кои се издадени гаранции од Владата и на обврските кон Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Побарувањата на државата, јавните претпријатија и банките од претпријатијата – загубари ќе се конвертираат во влог, а тоа ќе можат да го направат и другите доверители.

Ќе се спроведе задолжителна мултилатерална компензација, и ќе се деблокираат жиро сметките на претпријатијата – загубари.

Република Македонија ќе го превземе сервирањето на странските обврски по основ на кредити и камати (кон мултилатералните и билатералните кредитори) за претпријатијата – загубари кои доспеваат за отплата во 1995 година, а за кои ќе се постигне договор со ММФ.

Претпријатијата – загубари во текот на остварувањето на Програмата за преструктурирање ќе работат само на готовинска основа.

За покривање на недостигот на готовината на претпријатијата кои ќе ја спроведуваат Програмата за преструктурирање ќе се обезбедуваат обртни средства од Буџетот (дел од кредитот од Светската банка), од странските помошти и компензационите фондови, од продадените основни средства и делови на претпријатијата (преку Агенцијата) и од деловните банки само за самоисплатливи трговски кредити.

За работниците од претпријатијата – загубари кои ќе останат без работа ќе се обезбедат средства за исплата на заостанати плати, испратнина (до 12 плати) и за надомест по основ на невработеност.

Средства за покривање на недостигот на готовина ќе се одобруваат за поединечни бизнис програми кои што се самоисплатливи и само доколку претпријатието ја спроведува Специјалната програма за преструктурирање. Приоритет во добивањето на средствата ќе се дава на претпријатијата кои поуспешно ги намалуваат трошоците на работењето.

За време на преструктурирањето претпријатијата – загубари нема да пристапуваат кон реализирање на планираните нови инвестиции, а ќе ги запрат и инвестициите во тек, освен тековните или новите самоисплатливи интервентни инвестиции утврдени во специјалните програми за преструктурирање.

Ќе се намалат роковите за известување за престојното отпуштање на работници од претпријатијата – загубари, ќе се укинат работничките совети во општествените претпријатија и во управните одбори на овие и на акционерските друштва. Владата ќе делегира најмалку еден член (повереник) со право на глас од најмалку 51%.

Претпријатијата – загубари ќе изработат детални планови за намалување на трошоците и за натамошен

развој и врз основа на нив ќе утврдат програми за приватизација на претпријатието во целина или на одделни делови. Програми за приватизација ќе можат да изработуваат и претпријатијата – загубари што се изземени од системскиот закон, при што ќе ги утврдат деловите од тие претпријатија што ќе можат да се приватизираат.

Побарувањата конвертирани во влог ќе се претворат во специфични акции, без право на глас, а побарувањата од приватните субјекти во обични акции.

Техничката помош од странство наменета за обукување на маркетиншко, финансиско, организационо и производствено усовршување на менаџерскиот кадар првенствено ќе се насочува кон претпријатијата – загубари.

За претпријатијата или делови од нив кои што дури и со преземените мерки за намалување на трошоците во рамките на Специјалната програма за реструктурирање ќе ги зголемуваат тековните загуби ќе се покрене постапка за стечај. Постапка за стечај ќе се покрене и за претпријатијата кои во утврден рок со посебен пропис не ја отпочнале постапката за приватизација.

Од постапката за стечај и ликвидација ќе бидат исклучени јавните претпријатија: „Електростопанство на Македонија“ и „Македонски железници“. Нивното реструктурирање ќе се остварува согласно мерките за намалување на трошоците од Специјалната програма за реструктурирање, со промени во ценовните тарифи, а во краен случај и со експлицитни буџетски субвенции.

Промени на пазарот на работна сила и на системот на социјална сигурност

Во 1995 година во секторот на работната сила⁶⁾ ќе се продолжи со заокружување на законската регулатива, со цел таа да стане иманентна со регулативата во земјите со пазарна економија. Со соодветни измени на Законот за работни односи ќе се намали периодот за известување на работниците пред да се отпуштат од работа а со Законот за вработување, ќе се уреди организацијата и работењето на институцијата надлежна за вработување.

Со новите прописи ќе се овозможи функцијата на берзанско поврзување при вработувањето, покрај Законот за вработување, да се обавува и од приватни служби, но само за вработување во специфични струки.

Во 1995 година ќе се продолжи со воспоставениот систем за обезбедување на социјално заштитен надомест, како неопходен минимум за материјална egzистенција на загрозените домаќинства.⁷⁾ За оваа цел во почетокот на 1995 година ќе се донесе Програмата за заштита на социјално загрозеното население, со која ќе се опфатат во просек околу 60.000 домаќинства. Согласно Програмата, заштита на социјално загрозените домаќинства ќе се остварува преку користење на социјално заштитен надомест по домаќинство, во висина од 30 до 70% од просечно остварената плата во стопанството во последното тромесечие на ниво на земјата, во зависност од бројот на членовите на домаќинството. Овој надомест ќе се пресметува како разлика меѓу просечните месечни приходи по домаќинствата по сите ос-

нови и остварени од сите членови во претходното тромесечие и утврденото социјално заштитно ниво во земјата.

Во втората половина од годината, со техничка помош од Светската банка ќе се изготви ревидиран модел за заштита на социјално загрозеното население, со кој ќе се создадат услови за надминување на слабостите на постојниот систем. Со измените на сегашниот модел ќе се обезбеди навремена исплата на социјално заштитниот надомест; еднаков третман на семејствата без оглед дали се работнички, пензионерски или други; целосно интегрирање на системот во другите програми на социјална заштита; работна мотивираност и ефикасна селекција при одредувањето на категоријата на сиромашни лица.

За успешно трансформирање на Програмата за социјална заштита во систем на праведно и ефикасно селектирање на сиромашните лица, ќе се утврди граница на сиромаштијата, базирана на минимум потрошувачка корпа и ќе се развие систем на следење и контролирање на категоријата на сиромашни лица односно на корисниците на овој надомест.

Врз основа на прегледот на податоци за семејниот буџет, ќе се утврдат повисоки и пониски национални, регионални и градски – селски граници на сиромаштија, врз база на утврдената минимална потрошувачка кошница.

Реализирањето на овој систем ќе се комплетира со добро организирана и финансирана и адекватно администрирана служба која ефикасно ќе ги исплатува надоместоците на сиромашниот слој на населението.

IV. ПРОЕКЦИЈА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ АГРЕГАТИ

Во 1995 година, врз база на досега создадените услови и тие што ќе се создаваат со макроекономската политика и со екстерното опкружување се оценува дека основните макроекономски агрегати кои претставуваат индикативни проекции би се оствариле со следната динамика: општествениот производ реално би се зголемил за 0,8%, индустриското производство за 0,7%, а земјоделското производство за 1,5%; извозот на стоки номинално би се зголемил за 3,1%, а увозот на стоки за 2,1%; цените на мало ќе остварат нов пораст од 17,8%, односно 1,4% средно месечно, а дефлаторот на општествениот производ би изнесувал околу 23,5%; нивото на платите на вкупно вработените во декември 1995 година реално би било пониско за 4,7% во однос на декември 1994 година, при што реалното намалување на платите во стопанскиот сектор би изнесувало 2,9% вкупниот број на вработени би се намалил за 1,3%, при што бројот на вработените во претпријатијата и установите со општествен капитал би се намалил за 4,4%, а бројот на вработените во приватниот сектор (без земјоделството) би се зголемил за над 11%; ќе се зголеми учеството на вкупните инвестиции во општествениот производ на 17.1% спрема 15.6% во 1994 година, при што учеството на стопанските инвестиции во општествениот производ ќе достигне ниво од 10.0% спрема 8.3% во 1994 година; учеството на вкупните приходи за финансирање на јавните потреби ќе изнесува 41.3% во општествениот производ.

*
*
*

Макроекономската политика на Република Македонија за 1995 година ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-608/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, в.р.

⁶⁾ Во 1994 година со донесувањето на Законот за работни односи се создадоа можности за поголема мобилност на работната сила. Меѓутоа во неповолни услови, во почетна фаза на транзиција на стопанството, пазарот на работна сила и натаму е оптоварен со висока регистрирана невработеност и општа превработеност како и мала побарувачка за нови вработувања.

⁷⁾ Со програмата за заштита на социјално загрозеното население во 1994 година опфатени се 50 илјади домаќинства или 200 илјади лица, кои не се во состојба да обезбедат минимална egzистенција и кои се корисници на ова право, што претставува околу 10% од вкупното население. За остварување на Програмата во Републичкиот буџет за 1994 година обезбедени се 2 милијарди денари или 1,4% од општествениот производ во 1994 година.

336.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – НЕГОТИНО

1. За претставници на Републиката во Советот на УЦСО „Свети Кирил и Методиј“ – Неготино, се именуваат:

Атанас Николов, професор по француски јазик-Педагошки завод на Македонија ПЕ Кавадарци и

Неда Шишкова, вработена во Министерството за стопанство ПЕ Неготино.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1070/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

337.

Врз основа на член 13 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 46/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ПРИ НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе при Народниот театар во Куманово, се именуваат:

м-р Божин Стојчевски, дипл. инж. вработен во Ф-ка за рабни цевки „11 Октомври“ Куманово и

Перо Величковски, вработен во Народниот музеј – Куманово

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1070/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

338.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МИЛТО ГУРА“ С. СТРЕЛЦИ-КИЧЕВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Милто Гура“ с. Стрелци – Кичево, се именуваат:

Касум Садику, началник во ПЕ Кичево на Министерството за труд и социјална политика и

Неџат Балажи, доктор по медицина, вработен во Медицинскиот центар во Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1070/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

339.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „11 ОКТОМВРИ“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „11 Октомври“ – Скопје, се именуваат:

Горица Ивановска, педагог во ОУ „Кочо Рацин“ – Скопје и

Јованка Варадинска, индивидуален работодаден орган на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1070/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

340.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“ – ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во Советот на РО ОУ „Добре Јовановски“ – Прилеп, се именуваат:

Стојче Николоски, економист, вработен во Општинскиот суд – Прилеп и

Кирил Кулески, индивидуален работодаден орган на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ – Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1070/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

341.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91, Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „САНДО МАСЕВ“ – СТРУМИЦА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Сандо Масев“ – Струмица, се именуваат:

Ристо Чивчиев, началник на ПЕ во Министерството за земјоделство – Струмица и
Перо Узунов, ул. „Вардарска“ број 26 – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1085/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

342.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДЕРВИШ ЦАРА“ С. ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ – ТЕТОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Дервиш Цара“ с. Долно Палчиште – Тетово, се именуваат:

Илијаз Мифтарин, доктор по медицина, вработен во Медицинскиот центар – Тетово

Кемил Камили, вработен во РО „Автопрогрес“ – Тетово, живее во с. Долно Палчиште.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1088/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

343.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Свети Климент Охридски“ – Битола, се именуваат:

Живко Јанкуловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Бранирод Михајловски, инд. работоводен орган на Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ – Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1087/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

344.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КУЗМАН ШАПКАРОВ“ НАСЕЛБА ДРАЧЕВО – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кузман Шапкаров“ нас. Драчево – Скопје, се именуваат:

Владо Темелковски, вработен во „ИЗИС“ со стан на улица „Малешевска“ број 59-6 населба Драчево и
Лилјана Алексковска, секретар во ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1080/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

345.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОУ „МАЦА ОВЧАРОВА“ – ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За претставници на Републиката во Собирот на Работната заедница на Специјалното ОУ „Маца Овчарова“ – Титов Велес, се именуваат:

Мариора Панчевска, педагог во ОУ „Јордан Хаџи – Константинов – Џинот“ – Титов Велес и

Веселинка Тапевска, психолог во Центарот за социјална работа Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1086/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

346.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ – С. ЛАБУНИШТА – СТРУГА

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Маршал Тито“ с. Лабуншта – Струга, се именуваат:

Фарук Казимоски, началник во Одделението за општи работи – Струга и

Киро Бизимоски, индивидуален работодавен орган на ОУ „Гоце Делчев“ с. Јабланица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1079/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

347.

Врз основа на член 13 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 48/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ПАРТИЗАНСКИОТ ДОМ „САНДЕВО“ С. САНДЕВО – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на Партизанскиот дом „Сандево“ с. Сандево – Скопје, се именуваат:

Божо Рајчевски, директор на Рудникот „Бањани“ – Скопје и

Тофе Дракулевски, кореограф во Детскиот културен центар „Карпош“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1077/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

348.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ С. МИЛАДИНОВЦИ – ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ

1. За претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци – Гازی Баба – Скопје, се именува

Нешо Станојковски, вработен во фабриката за автобуси „11 Октомври“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1089/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

349.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР „МОША ПИЈАДЕ“ – ТЕТОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на Училишниот центар „Моша Пијаде“ – Тетово, се именуваат:

Јован Србиновски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Фарук Омери, началник на Подрачната единица на Министерството за стопанство во Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1091/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

350.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „КОЧО РАЦИН“ – СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Кочо Рацин“ – Свети Николе, се именуваат:

Ѓорѓи Стојанов, раководител на бирото за вработување – Свети Николе и

Делчо Петрушев, доктор по медицина, специјалист во Здравствениот дом – Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1090/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

351.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ – КРУШЕВО

1. За претставник на Републиката во Собирот на работните луѓе на Историскиот музеј – Крушево, се именува

Ристо Марковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1065/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

352.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА „ИЛИЈА ИГЕСКИ-ЦВЕТАН“ – МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа „Илија Игески-Цветан“ – Македонски Брод, се именуваат:

Петре Трајановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Пеце Стојковски, претседател на Собранието на општина Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1066/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

353.

Врз основа на член 30 од Законот за физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 11/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА „МЛАДОСТ“ – ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за физичка култура „Младост“ – Гостивар, се именуваат:

Мирко Лазаревски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Ферид Мусовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1068/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

354.

Врз основа на член 92 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/90, 37/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ПОС ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „ОСОГОВО“ – КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на ПОС за стопанисување со шуми „Осогово“ – Кочани, се именуваат:

Илија Каров, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Трајче Трендов, дипломиран правник, вработен во ВРО „Брегалница“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1069/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

355.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ – С. МУРТИНО – СТРУМИЦА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Маршал Тито“ с. Муртино, се именуваат:

Миле Тасев, ПЕ Министерство за стопанство – Струмица и
Стојан Данев, стоматолог во Медицинскиот центар – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1074/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

356.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КРСТЕ ПЕТКОВ – МИСИРКОВ“ – РАДОВИШ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Крсте Петков – Мисирков“ – Радовиш, се именуваат:

Ристе Кукутанов, директор на ПОС „Лозаровинарство“ – Радовиш и

Гоце Трајков, дипл. електроинженер, вработен во „Електро“ – Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1073/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

357.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА САМОСТОЈНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. ГОРНИ ПОДЛОГ – КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на Самостојното основно училиште „Гоце Делчев“ с. Горни Подлог – Кочани, се именуваат:

Љубен Ефтимов, одборник во Собранието на општина Кочани и

Никола Митев, одборник во Собранието на општина Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1072/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

358.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ С. БОЈАНЕ – КАРПОШ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане – Карпош – Скопје, се именуваат:

Гани Исмаили, наставник во ОУ „Сами Фрашери“ с. Глумово и

Фуад Мехмети, наставник во ЦОУ „Бајрам Шабани“ – с. Кондово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1082/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

359.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. ВЕЉУСА – СТРУМИЦА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса – Струмица, се именуваат:

Иван Стојменов, одборник во СО Струмица и
Ристо Адамов, вработен во ЗЗ „Прогрес“ – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1084/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

360.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ С. КОНДОВО – КАРПОШ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Бајрам Шабани“ с. Кондово – Карпош – Скопје, се именуваат:

Фари Реџеџи, вработен во „Југотрговија“, живее во с. Горно Свиларе и
Хисни Исмаили, директор на ПП „Осој“ – с. Кондово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1081/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

361.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „АСНОМ“ – КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во органот на управувањето на Пионерскиот дом „АСНОМ“ – Кочани, се именуваат:

Киро Герасимов, новинар во МРТ Дописништво – Кочани и

Цветанка Димова, наставник во ЦОУ „Никола Карев“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1083/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

362.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВАСО КАРАЈАНОВ“ – ГЕВГЕЛИЈА

1. За претставници на Републиката во Собирот на работната заедница на Основното училиште „Васо Карајанов“ – Гевгелија, се именуваат:

Атанас Карков, професор во УЦ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија и

Ружа Стојанова, вработена во ЦОУ „Владо Кантарчиев“ – Гевгелија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1071/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

363.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ТЕАТАР НА НАРОДНОСТИТЕ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО Театар на народностите – Скопје, се избираат:

Благоја Стефановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Мевљан Тахири, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1100/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

364.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА „МЛАДОСТ“ – ГОСТИВАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за физичка култура „Младост“ – Гостивар, се избираат:

Аврам Исајлоски, секретар на Секретаријатот за финансии Гостивар на Министерството за финансии и Богдан Илиевски, вработен во РИОМ „Силика“ – Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1102/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

365.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦСО „АЦО РУСКОВ-
СКИ“ – БЕРОВО

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦСО „Ацо Русковски“ – Берово, се избираат:

Драги Топаловски, секретар на Собранието на општина Берово и

Михаил Пендевски, дипломиран правник, референт по одбрана при Собранието на општина Берово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1095/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

366.

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ –
КРУШЕВО

1. За член на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Историскиот музеј – Крушево, се избираат:

Јанко Јанакиевски, индивидуален работоводен орган во Гимназијата „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1103/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

367.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕ-
ТОДИЈ“ – КОЧАНИ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – Кочани, се именуваат

Петар Минов, одборник во Собранието на општина Кочани и

Серафим Јанев, дипл. правник, вработен во „Македонија“ А.Д. за осигурување Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1096/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

368.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ВАНЧО КИТА-
НОВ“ – ПЕХЧЕВО

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, се именуваат:

Миле Цековски, секретар на ОШП „Рамна Река“ – Пехчево и

Јанка Михајловска, дипломиран правник вработена во Месната канцеларија – Пехчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1092/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

369.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ
„МИРКА ГИНОВА“ – БИТОЛА

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Ученичкиот дом „Мирка Гинова“ – Битола, се избираат:

Слободан Најдовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Велко Тантаров, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1094/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

370.

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА „ИЛИЈА ИГЕСКИ – ЦВЕТАН“ – МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа „Илија Игески – Цветан“ – Македонски Брод, се избира

Филип Стојкоски, директор на „Преработка на дрво“ – Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1093/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

371.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ“ – БЕРОВО

1. Се разрешува од функцијата член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Дедо Иљо Малешевски“ – Берово.

Весна Фурнациска, поради вработување во истото училиште.

2. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Дедо Иљо Малешевски“ – Берово, се именува

Ангел Пехчевски, началник на Организационата единица Берово на Министерството за правда.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1101/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

372.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „АСНОМ“ – КОЧАНИ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Пионерскиот дом „АСНОМ“ – Кочани, се именуваат:

Борис Зашев, индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Соколарци и

Голубинка Георгиева, раководител на ПЕ Педагошки завод „Македонија“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1097/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

373.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОРЧЕ ПЕТРОВ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Горче Петров“ – Скопје, се именуваат:

Маринчо Митревски, дипл. правник во Собранието на општина Карпош – Скопје и

Владо Давитковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1098/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

374.

Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – С. ГОРНИ ПОДЛОГ – КОЧАНИ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на СОУ „Гоце Делчев“ – с. Горни Подлог – Кочани, се именуваат:

Атанас Кабов, дипл. правник вработен во А.Д. „Треска“ А.Д. „Борис Кидрич“ – Кочани и Чедо Иванов, секретар на УЦСО „Љупчо Сантов“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1106/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

375.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – Скопје, се именуваат:

Јордан Ангеловски, индивидуален работоводен орган на Работничкиот универзитет – Скопје и Горѓи Ничев, индивидуален работоводен орган на ОУ „Рајко Жинзифов“ населба Драчево – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1099/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

376.

Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Партенија Зографски“ – Скопје, се именуваат:

Ленче Брзовска, индивидуален работоводен орган на ОУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје и Ангелчо Ефтимовски, директор на „Национал – продукт“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1104/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

377.

Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „26 ЈУЛИ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „26 Јули“ – Скопје, се именуваат:

Стојко Антовски, управител на затворот во Скопје и Фаик Абди, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1105/1
13 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

378.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членовите 69 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 5-а од Законот за данок на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/92 и 80/93).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр.11/95 од 18 јануари 1995 година, поведе постапка за оценување уставноста на членот 5-а од законот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што се

постави прашањето за неговата согласност со член 50 од Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека согласно став 1 на член 5-а од Законот, увозот на производи заради натамошна продажба чија денарска противвредност е до 50.000 ДЕМ се смета како промет на производи на кои се плаќа данок на промет во моментот на настанувањето на обврската за плаќање на царината и другите увозни давачки.

Со ставот 2 на овој член од Законот е предвидено дека на увезените производи заради натамошна продажба чија денарска противвредност е над 50.000 ДЕМ данокот на промет го плаќа увозникот на вредноста на продадените и наплатените производи.

Ставот 3 предвидува вредноста на производите од ставовите 1 и 2 да се утврдува според пријавите за склучена работа на увоз, прифатени од Народната банка на Република Македонија.

Во ставот 4 на овој член од Законот, е предвидено дека одредбите од ставовите 1 и 2 не се однесуваат на увозот на моторни возила и други пловни објекти што подлежат на обврска за годишна регистрација.

5. Според став 1 на член 55 од Уставот на Република Македонија се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото.

Согласно став 2 на овој член од Уставот, Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Слободата на пазарот и претприемништвото, според став 3 на овој член од Уставот, можат да се ограничат со закон единствено заради одбрана на Републиката, зачувување на природната и животната средина или здравјето на луѓето.

Од наведените одредби произлегува дека Уставот ги гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, дека ја обезбедува еднаквата положба на сите субјекти на пазарот односно не дозволува монополско однесување на пазарот, а дава можност овие права да бидат ограничени со закон, при што ги набројува случаите кога законот може да ги предвиди овие ограничувања.

Со оглед на тоа што со членот 5-а од Законот, претпријатијата што вршат промет на мало и што имаат увоз на стоки до 50.000 ДЕМ се задолжуваат да го плаќаат данокот на промет веднаш односно во моментот на настанувањето на царинската обврска, додека претпријатијата кои имаат увоз на стоки над 50.000 ДЕМ дека можат данокот на промет да го плаќаат по продажба на тие производи и нивната наплата, Судот утврди дека со оваа законска одредба се нарушува начелото на еднаквата правна положба на субјектите на пазарот, односно дека поголемите претпријатија се доведуваат во монополска положба во однос на помали претпријатија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.11/95
1 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Фадил Љачи од Скопје кој живее на ул. „Емил Дураку“ бр. 1 влез 4/28 против тужената Шпреса Ахмети-Љачи со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Шпреса Ахмети-Љачи во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да го извести судот за тоа дека определила полномошник кој во нејзино име и за нејзина сметка ќе ги презема дејствијата во постапката.

Доколку во овој рок тужената не се јави во судот или не определи полномошник ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, IX. П. бр. 3583/94. (116)

Со решение на овој суд согласно член 84 и 85 од ЗПП на тужениот Драгослав Гошиќ со непозната адреса на живеење му е поставен привремен застапник адвокат Шпенд Деваја од Скопје во постапка за исполнување на договор и признавање на право на сопственост, која што се води пред овој суд по тужбата на тужителот Небојша Антиќ против Драгослав Гошиќ.

Со истото решение е одредено дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека или неговиот полномошник не се јави пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIV. П. бр. 2785/94. (117)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп по предлог на предлагачот Исмаил Шкриел од с. Лажани се води постапка за докажување на смрт на лицето Заим Шкриел од с. Лажани.

Општинскиот суд го повикува лицето Заим Шкриел од с. Лажани кој наводно загинал во сообраќајна несреќа кај Вучитрн на ден 6. I. 1991 година истиот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во овој суд. Истовремено судот го повикува секој кој знае за неговиот живот да се јави во овој суд. По истекот на рокот од 30 дена судот ќе утврди дека наведеното лице умрело.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 3/95. (112)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Лидија Мариновиќ од Струмица против тужениот Андреа Мариновиќ со непозната адреса.

Се повикува тужениот Андреа Мариновиќ со непозната адреса да се јави пред овој во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас, или во тој рок на судот да му достави точна адреса.

Доколку истиот не се јави во тој рок ќе му биде поставен привремениот застапник Маневски Ѓорѓи од Струмица – стручен соработник при овој суд. Тој ќе го застапува се додека тој или пак негов полномошник не се јават пред овој суд.

Од Општинскиот суд Струмица, П. бр. 1008/94. (113)

Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Јакова М.

Милица од с. Мокрино противв тужениот Јаков Р. Вlado со непозната адреса.

Се повикува тужениот Јаков Р. Вlado да се јави пред овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник лицето Маневски Горѓи од Струмица стручен соработник при овој суд кој ќе ги застапува интересите на тужениот се додека тој или пак негов полномошник не се јават пред овој суд.

Од Општинскиот суд во Струмица П. бр. 578/94.

(114)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип е поведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Оливера Гичева-Прлаиновик од Штип против тужениот Никола Прлаиновик од Белград СР Југославија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Никола Прлаиновик во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд или определи свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 143/95. (115)

Пред Општинскиот суд во Штип во тек е постапка за физичка делба на кука по предлогот на предлагачката Нада Илиева од Кратово против учесникот Илиевски Крсто со непозната адреса на живеење и престојување.

Се повикува учесникот Илиевски Крсто од Пробиштип во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да го извести судот сам или преку неговиот полномошник за својата адреса на живеење или адреса на својот полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во текот и по окончавањето на постапката се до неговото појавување во судот.

Од Општинскиот суд во Штип, ВПП. бр. 99/94. (111)

ЗАПИСУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13693/94, на регистарска влошка бр. 1-55272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГРГО-ТРЕД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Октомврска Революција“ 38-2/2, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е Драганчо Грговски од Куманово.

Дејности: 011311, 011313, 011314, 011315, 011941, 011949, 012321, 012322, 012323, 012513, 012699, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013112, 013121, 013115, 013119, 013122, 013200, 050209, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 071023, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 081119, 081021, 081022, 080123, 081029, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110404, 110620, 110902, 110903, 110909, 070310, 070320, работи во надворешно трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, застапување и продажба на странска стока од консигнациони складишта и вршење сервисни услуги за одржување на увезената опрема и трајните добра за лична потрошувачка, работи на посредување, работи на застапување, работи на меѓународна шпедиција, меѓународни агенциски работи, туристички работи со странство-услуги на ускладиштување на стока привремен увоз односно извозна стока и опрема заради производство и пружање на услуги, работи на долгорочна кооперација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во домашниот и надворешно трговскиот промет е Драганчо Грговски, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13693/94.

(15843)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14173/94, на регистарска влошка бр. 1-55249-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЕУРОПЕН-КОМПАНИ-ЛТД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Дон Кенеди“ бр. 61, Скопје.

Дејности: 012201, 012310, 012321, 012322, 012521, 012623, 012701, 012703, 012810, 013030, 013043, 013042, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070132, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Онер Музафер, в.д. директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14173/94.

(15844)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14329/94, на регистарска влошка бр. 1-38255-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар основањето на дејноста на Претпријатието за трговија и услуги „МИ-МИ“ д.о.о. увоз-извоз с. Теарце, Тетово.

Дејности: 060501, 060502, 060503, меѓународен транспорт на стока и патници во друмскиот сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14329/94.

(15845)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13730/94, на регистарска влошка бр. 1-55012-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатието „ФЕН-ТОН“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Партизански Одреди“ бр. 37/12, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање, од 02.11.1994 год., а основач е Бранка Марковска од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, консигнациона продажба, застапување на странски фирми, услуги во меѓународна шпедиција, услуги на ускладиштување, малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Бранка Марковска, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13730/94.

(15846)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14049/94, на регистарска влошка бр. 1-55210-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЦЕМО-ЦЕТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Бајрам Шабани“ бр. 129, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање, од 09.11.1994 година.

Дејности: 011920, 011941, 011949, 012321, 012324, 012421, 012521, 012522, 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 013021, 013022, 013030, 013042, 013043, 013050, 013072, 013121, 060101, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070121, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080113, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320, менувачници откуп на земјоделски производи и шумски плодови, посредување и застапување во прометот со стоките и услугите, пограничен промет со Грција, Бугарија, продажба на стоки во слободни царински продавници, продажба на стоки од консигнациони складишта, застапување на странско лице, реекспорт, меѓународен транспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет е Цеми Кучевик, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14049/94.

(15847)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13874/94, на регистарска влошка бр. 1-55088-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување надворешно трговски промет на Производното трговско и услужно претпријатие „ДРАГ-ЦВЕТ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „133“ 2/13, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 07.11.1994 год., а основач е Драган Вучиник, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 090160, 070310, 07032.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Вучиниќ, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13874/94.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13886/94, на регистарска влошка бр. 1-55096-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услужни работи и трговија на големо и мало „ФРОЛА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Пехчевска“ бр. бр. 7/2, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 01.11.1994 год.

Дејности: 011320, 011390, 090123, 020140, 011832, 012210, 012615, 013021, 013022, 013041, 013072, 013099, 013121, 013200, 020110, 020121, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060103, 080190, 110304, 110404, 110903, 110905, 110303, 110309, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, малограничен промет со Грција, Абланија и Бугарија, застапување во прометот со стоки и услуги, шпедитерски услуги, превоз на патници и стока.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Флорика Стефановска, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13886/94.

(15850)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14114/94, на регистарска влошка бр. 1-15277-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство и промет „УНИВАЛ ВЕЛЕС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Браќа Капчеви“ бр. 11, Титов Велес.

Се брише досегашниот застапник Јанев Панче, директор без ограничување, а се запишува нов застапник Лидија Тодорова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14114/94.

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решението Ст.78/95 се отвора стечајна постапка над должникот ПП „ВВ РАДЕКС“ Струга но не се спроведува стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(539)

Со решението Ст.159/95 се отвора стечајна постапка над должникот ТРЕЈД МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ Битола но не се спроведува, стечајната постапка за заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(540)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр.1045/94 од 30.XII.1994 година над ПП „Каранфил“ Струга отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(541)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1434/93 од 28.II.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Алберт-Комерц“ од Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 12/9.

За стечаен судија е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1995 година во 9,00 ч. соба бр. 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(553)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 506/94 од 23.V.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ „Мобил“ од Куманово, ул. „Тоде Манџол“ бр. 31.

За стечаен судија е одреден Ордановски Бранко, судија при овој суд.

За стечаен управител е одреден Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените

побарувања се закажува на 3.IV.1995 година во 9,15 ч. соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(554)

Окружниот стопански суд во Битола со решението С.Ст.бр. 610/94 од 14.III.1995 година отвори стечајна постапка над Претпријатието Рудници во фабрика „Партизан“ Прилеп, за стечаен судија го определи судијата Коста Споа а за стечаен управител Конески Благоја дипломиран економист од Прилеп, со огласот објавен на огласната табла на судот на 14.III.1995 година ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Во спротивно, ќе бидат отфрлени и вирманска уплата за такса од 30,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ кон ќе се испитаат на 24.IV.1995 година во 10 часот во овој суд и должниците неопложно да ги измират своите побарувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(555)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1154/94 од 20.II.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „МАРТЕКС“ од Скопје, ул. „Мишко Михајловски“ 9.

За стечаен судија е одреден Никола Манговски судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стафановски од Скопје ул. „Пелистерска“ бр. 1/II-7 телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.IV.1995 година во 8,00 ч. соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(560)

Со решението Ст.бр.819/95 од 23.II.1995 година е отворена стечајна постапка над АД ЗИК „Кочанско Поле“ Кочани.

За стечаен судија е определан Зорича Бочварска, судија на овој суд.

За стечаен судија е поставен Славе Бојков, дип. економист од Кочани.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со пријава и докази во два примероци и платена такса за пријавата.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 23.V.1995 година во 9,30 ч. во просторите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 23.II.1993 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(562)

Со решението Ст.бр.423/94, 672/94 се отвора стечајната постапка над должникот ПП ЈЕЛАС СТАКЛО с. Слатино, Охрид, но не се спроведува стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(546)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр.928/94 од 27.XII.1994 година над ПП „ЛИПАС КОМЕРЦ“ Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(547)

Со решение Ст. бр. 132/95 се отвора стечајна постапка над должникот ПП „Камен мост“ Битола но не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(528)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 1032/94 е отворена стечајна постапка против должникот СИМЕП ЕМАИЛ ДОО Струга.

За стечаен судија се определува Коста Споа – судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Илија Баловски, економист, ул. „Гуро Салај“ бр. 14 – Струга.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот стопански суд Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(529)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 1095/94 е отворена стечајна постапка против должникот ЗЗ „РАМНО ПОЛЕ“ село Долнени.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Орде Попоски, с. Кривогаштани.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (530)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 912/94 е отворена стечајна постапка против должникот ЗТПП „АГРОКООП“ Битола.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.
За стечаен управител се определува Костадин Христов, м-р по економија, ул. „Илинденска“ бр. 99 – Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (531)

Со решението Ст. бр. 24/95 се отвора стечајна постапка над должникот ИП „ЖИРАД ПРОМ“ Струга но не се спроведува и се заклучува.
Од Окружниот стопански суд во Битола. (532)

Со решението Ст. бр. 1113/94 се отвора стечајна постапка над должникот ИП Г/М ПАЛА КОМЕРЦ Битола, но не се спроведува и се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (533)

Со решението Ст. бр. 911/94 се отвора стечајна постапка над должникот ИП „ПРОГРЕС ПРОМ“ Охрид, но не се спроведува и се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (534)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 780/94 е отворена стечајна постапка против должникот ИП „БИТЕР“ – Битола.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.
За стечаен управител се определува Костадин Христов, м-р по економија, ул. „Илинденска“ бр. 99, Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (537)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 864/94 и Ст. 135/95 е отворена стечајна постапка против должникот ИП „МЕ-ТАЛ“ – Битола.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.
За стечаен управител се определува Костадин Христов, м-р по економија, ул. „Илинденска“ бр. 99, Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (538)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решение Л.бр.128/94 се отвора ликвидациона постапка против должникот ИП „ВЛАШКИ ПАТ“ с. Обедник, Демир Хисар но не се спроведува постапката се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (535)

Со решението Л.бр.122/94 се отвора стечајна постапка над должникот СЗ ПОКРИВ Струга но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (536)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл.бр.17/95 од 17. II. 1995 година над ППУТ „Јанг-це“ Охрид отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе амн заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (542)

Со решението Л.бр.21/95 се отвора ликвидациона постапка против должникот ИП „БРИГБЕТ“ Битола но не се спроведува постапката се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (543)

Со решението Л.бр.24/95 се отвора ликвидациона постапка против должникот ЗЗ „ФАДИЛ ВИНЦА“ с. Велешта, Струга но не се спроведува постапката се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (544)

Со решението Л.бр.9/95 се отвора ликвидациона постапка против должникот ИП „СИП ПРОМ“ Прилеп но не се спроведува, постапката се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (545)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 58/95 од 14. III. 1995 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на големо и мало и услуги „МИЛ ПРОМ“ од Скопје со седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 71 ламела Б локал 12.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116 тел. 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационниот должник на 3. V. 1995 година во 8,15 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (548)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 59/95 од 14. III. 1995 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и услуги, внатрешен и надворешен промет „МАРБОКО“ ЦО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Атинска“ бр. 7А.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационниот должник на 3. V. 1995 година во 8,30 час во соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (549)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 52/95 од 1. III. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Градежната услужна и прометна задруга „ХИДРО-ВОД“ ц.о. увоз-извоз со седиште на ул. „Серва“ бр. 78.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, тел. 234/-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационниот должник на ден 3. IV. 1995 година во 8,00 часот во соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (550)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 71/95 од 15. III. 1995 година е отворена ликвидациона постапка над должникот „БЕБЕХ“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 136.

За ликвидационен управник е одреден Драган Величковски ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20. III. 1995 година во 8 ч. соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (551)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 51/95 од 14. III. 1995 година е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет и услуги „МС“ ЦО Скопје со седиште на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 40.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационниот должник на ден 28. IV. 1995 година во 8,00 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (552)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 60/95 од 13. III. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над претпријатието за трговија и превоз „Бруса – Комерц“ Д.О.О. Скопје.

За ликвидационен управител се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаа Чопела“ бр. 116, тел. 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 3.V.1995 година во 8,30 часот во овој суд соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(561)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Месна заедница „Мадари I“ Скопје“ (1085)

Тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво во мешовита сопственост 1, во средина „Македонија филм“ АД со ПО Скопје.“ (1227)

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Работна книшка издадена во Скопје на име Ајредин Бајрами, Скопје (1163)

Работна книшка издадена во Скопје на име Анета Стојниќ, Скопје. (1164)

Работна книшка издадена во Скопје на име Насер Али, Скопје. (1165)

Работна книшка издадена во Скопје на име Зоран Видовски, Скопје. (1166)

Работна книшка издадена во Скопје на име Таса Иванова, Скопје. (1167)

Работна книшка издадена во Скопје на име Мариела Неделкова, Скопје. (1168)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од Економско училиште „Моша Пијаде“ Скопје на име Мариела Неделкова Скопје. (1169)

Свидетелства за завршено V и VIII одделение издадено од ОУ „Бошко Буха“ с. Глуново, Скопје. (1170)

Работна книшка издадена во Скопје на име Сашко Мицевски, Скопје. (1171)

Свидетелство за завршено I година издадено од МУЦ „Никола Тесла“ Скопје на име Горан Велковски, Скопје. (1172)

Работна книшка издадена во Прилеп на име Верка Арсовска, Скопје. (1173)

Работна книшка издадена во Скопје на име Бенита Алит, Скопје. (1174)

Работна книшка издадена во Скопје на име Музафер Цафери, Скопје. (1175)

Работна книшка издадена во Скопје на име Сали Рамани, Скопје. (1176)

Работна книшка издадена во Скопје на име Селим Селимов, Скопје. (1177)

Работна книшка издадена во Скопје на име Маријана Николовска, Скопје. (1178)

Работна книшка издадена во Скопје на име Трајчова Викторија, Скопје. (1178-а)

Пасош бр. 148134 од УВР Тетово на име Али Идрис с. Лешница – Тетово (1178-б)

Пасош бр. 406279 на име Реџепа Мустафа ул. „Борис Кидрич“ бр. 29, Гостивар. (1192-а)

Пасош бр. 0181426 на име Радевски Наум с. Општи-чари Битола. (1192-б)

Пасош бр. 089273 издаден од УВР Тетово на име Ајредини Шакир, ул. Браќа Миладинови бр. 139, Тетово. (1086-а)

Пасош бр. 072571 на име Смилков Димо Неготино (1086-а)

Работна книшка на име Станојка Гријаковиќ ул. „Анкарска“ бр. 5 Скопје. (1184)

Пасош бр. 0310588 на име Ахмеди Бесник с. Милетино, Тетово. (1086)

Пасош бр. 0363537 издаден од ОВР Кичево на име Мемедовски Авмед ул. Скопска бр. 37, Кичево. (1087)

Тековна сметка бр. 3747/95 и чекови бр. 00475874, 00599531, 00869952 00958518, 01059629, 01059633 на име Натка Каранфилова, ул. „Пролетерски бригади“ – 8, Кочани. (1088)

Пасош на име Исеини Исммет, с. Требиште, Гостивар. (1089)

Пасош бр. 191653 на име Дурмини Беќир с. Неготино, Гостивар. (1090)

Пасош бр. 306011 издаден од УВР Гостивар на име Рахмани Синан ул. „Никола Парапунов“ бр. 214, Гостивар. (1091)

Пасош бр. 068643 издаден од УВР Тетово на име Мемеди Меметриза с. М. Речица, Тетово. (1092)

Пасош бр. 0289776 издаден од УВР Прилеп на име Рујаноски Горанчо ул. „Мице Козар“ бр. 62, Прилеп. (1093)

Пасош бр. 113135 на име Звонко Овчарски ул. „Задарска“ 48, Берово. (1094)

Пасош бр. 512241 на име Горанчо Стоилков, ул. „Боро Ловчија“ бр. 13, Кочани. (1095)

Пасош бр. 412096 издаден од УВР Штип на име Целил Амет с. Пухче Штип. (1096)

Пасош бр. 0151794/94 на име Најдовски Славчо ул. „Горѓи Димитров“ бр. 106, Т. Велес. (1096-а)

Пасош бр. 0119934 издаден од ОВР Радовиш на име Стојан Кацарски, Радовиш. (1097)

Чек бр. 514695 од тековна сметка бр. 1318/47 на име Ефтимов Ј. Владимир, ул. „Ана Поцкова бр. 117/а, Радовиш (1098)

Пасош бр. 0338028 издаден од ОВР Ресен на име Сафет Мустафаи с. Грнчари, Ресен. (1099)

Пасош бр. 459876 на име Мемеди Туди с. Дебрење, Гостивар. (1100)

Пасош бр. 302660 на име Алили Безаир с. Србиново, Гостивар. (1101)

Пасош бр. 74196 на име Каба Муркан с. Велешта, Струга. (1102)

Војна букваца 0010349 на име Костов Игор ул. „Енгелска бр. 13/12, Штип (1103)

Пасош на име Манчев Драги, Струмица. (1104)

Пасош бр. 0202332 на име Павле Георгиевски ул. „4-ти Јули“ бр. 18, Делчево. (1105)

Пасош бр. 140365 од 11.I.1995 година на име Ѓорѓиевски Богоја с. Драслајца, Струга. (1106)

Пасош бр. 138947 на име Стрезоски Тихомир, с. Таши-маруништа, Струга, (1107)

Пасош на име Исени Јакуп с. Голема Речица, Тетово. (1108)

Пасош бр. 195820 на име Абази Ибрахим с. Топлица, Гостивар. (1109)

Чекови бр. 985948, 985949 и 985950 од тековна сметка бр. 571/87 издадени од Стопанска банка – Филијала Кочани на име Кушевски Мирослав, ул. „4-ти Јули“ бр. 14, Кочани. (1110)

Решение на име Димов Љубомир ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 37, Т. Велес. (1111)

Работна книшка на име Арсов Трајан, Свети Николе. (1112)

Работна книшка на име Тошев Јорданче Свети Николе. (1113)

Работна книшка на име Јованчев Стое Свети Николе. (1114)

Работна книшка на име Гошев Благој Свети Николе. (1115)

Работна книшка на име Ристов Јанко, Свети Николе. (1116)

Работна книшка на име Трајчев Ацо, Свети Николе. (1117)

Пасош бр. 176297 на име Винца Зимрише с. Велешта, Струга. (1118)

Пасош бр. 81528 на име Ала Ментор с. Корошишта, Струга. (1119)

Пасош бр. 264061 од УВР Тетово на име Алија Ибраим, с. Радиовце, Тетово. (1120)

Лична карта на име Јакупи Зарије, Гостивар. (1121)

Пасош бр. 111373 издаден од УВР Куманово на име Наипи Азби, Куманово. (1122)

Уверение за завршна слаткарска школа на име Селами Беким (1123)

Пасош бр. 300740 издаден од УВР Куманово на име Фазлиу Мустафа нас. Теферич бб, Струга. (1124)

Пасош бр. 204902 издаден од УВР Куманово на име Реџеџи Рабит с. Ваксинце, Куманово. (1125)

Пасош бр. 092980 на име Асани Индира, с. Велебрдо, Гостивар. (1126)

Пасош бр. 073723 на име Ракипи Амир, ул. „29 Ноември“ бр. 29, Тетово. (1127)

Пасош бр. 001726 издаден од ОВР Валандово на име Коцевски Коста ул. „Лазаревачка“ бр. 7, Валандово. (1128)

Уверение за стручна подготовка зидаротесар на име Пешевски Ставре Слободан, с. Градец, Крива Паланка. (1129)

Пасош бр. 0490550 издаден од ОВР Крива Паланка на име Ѓорѓиевски Мико, ул. „Маршал Тито“ бр. 136, Крива Паланка. (1130)

Пасош бр. 0060209/93 издаден од УВР Скопје на име Јанко Зафировски Скопје. (1131)

Пасош бр. 156171 издаден од УВР Скопје на име Дациќ Усамедин, ул. „Стојко Јовановски“ бр. 7, Скопје. (1132)

Пасош бр. 0476799 издаден од УВР Скопје на име Рина Кацуновска, ул. „Лука Геров“ бр. 46-4-15, Скопје. (1133)

Пасош бр. 57149/93 издаден од УВР Скопје на име Азис Целадин с. Црн Врв, Скопје. (1134)

Пасош бр. 125895/93 издаден од УВР Скопје на име Зоран Крстевски ул. „АСНОМ“, бр. 32/II-17, Скопје. (1135)

Пасош бр. 154779/93 издаден од УВР Скопје на име Мисими Мазлам с. Копагница, Скопје. (1136)

Пасош бр. 392327/94 издаден од УВР Скопје на име Сабедин Салии с. Арачиново ул. „6“ бр. 20, Скопје. (1137)

Пасош бр. 540827/94 издаден од УВР Скопје на име Орце Спасовски бул. „Ј. Сандански“ бр. 86-II-14, Скопје. (1138)

Пасош бр. 388224/94 издаден од УВР Скопје на име Ѓуро Крстевски ул. „Ѓорѓи Капчев“ бр. 1/15, Скопје. (1139)

Пасош бр. 156036/94 издаден од УВР Скопје на име Муџафет Халими с. Арнакија, Скопје. (1140)

Пасош бр. 353640 издаден во Скопје на име Светлана Аницин, Скопје. (1141)

Пасош бр. 357550/94 издаден од УВР Скопје на име Драган Аницин, Скопје. (1142)

Пасош бр. 534926/94 издаден од УВР Скопје на име Екрем Салихи ул. „Виничка“ бр. 62, Скопје. (1143)

Пасош бр. 0059165/93 издаден од УВР Скопје на име Цемаил Исмаили ул. „Дижонска“ бр. 21/25, Скопје. (1144)

Пасош бр. 556398/94 издаден од УВР Скопје на име Зорица Тасевска ул. „Вич“ бр. 14/5-9, Скопје. (1145)

Чековна картичка бр. 82505-40 и чекови од бр. 2358108 од 2358112, 2066773, 2066774 и 2066775 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје. на име Јорданка Ламбевска, Скопје. (1146)

Чековна картичка бр. 89248-51 и чекови од бр. 2269959 до 2269965 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје на име Митре Митевски Скопје. (1147)

Тековна сметка бр. 02054358/09 и чекови бр. 2407230, 2407231, 2407232, 2407238 и 2407239 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје на име Сузана Ципушева, ул. М.Х. Јасмин“ бр. 40420, Скопје. (1148)

Тековна сметка бр. 1891912 и чекови од бр. 0110001443102 до 0110001443104 издаден од Комерцијална банка ад. Скопје на име Лијаковска Зенделска Весна ул. „Коста Шахов“ бр. 4, Скопје. (1149)

Чековна картичка бр. 205184671 и чекови бр. 2156609 и 2156610 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје на име Зоран Крстевски, Скопје. (1150)

Чекови од бр. 1718746 до 171760 од тековна сметка бр. 72457-90 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Верка Арсова Соколовска, Скопје. (1151)

Тековна сметка бр. 83572/18 и чекови бр. 1312920, 1312927, 1312928, 1312929, 1312930 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Ивановски Љупчо бул. „АВНОЈ“ бр. 12-II-2, Скопје. (1152)

Чековна картичка бр. 4610-58 и чекови од бр. 2105216 до 2105221, 2105213, 2105214, 2315172, 2315175 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје на име Светлана Пешевска, Скопје. (1153)

Чекови од бр. 517690 до 517699 од тековна сметка бр. 111960-92 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зоран Тодоровски, Скопје. (1154)

Чекови од бр. 2311771 до 2311774 од тековна сметка бр. 7018999 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветко Пејковски, Скопје. (1155)

Чековна картичка бр. 112886-28 и чекови од бр. 1969802 до 1969811 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје на име Катарина Ориѓанска, Скопје. (1156)

Чековна картичка бр. 05059-7 и чекови од бр. 1033628 до 1033637 и 1033626 издадени од Инвест банка ад. Скопје на име Драгица Трпеска, Скопје. (1157)

Чек бр. 2284787 од тековна сметка бр. 201076575 издаден од Комерцијална банка ад. Скопје на име Тодор Тасевски, Скопје. (1158)

Решение Уп. бр. 12-1629 од 2.III.1992 година издадено од СО Центар Скопје на име Слободанка Балжевска, Скопје. (1159)

Решение бр. 12-1518 од 12.III.1991 година издадено од СО Центар Скопје на име Бинет Мусли, Скопје. (1160)

Решение бр. 11-2159 од 11.IV.1990 година издадено од Општина Чаир – Скопје на име Кочо Гудоманов, Скопје. (1161)

Решение Уп. бр. 14-3216 од 12.VI.1985 за фризерски дуќан под бр. 278 издадено од СО – Карпош – Скопје на име Трипковски Трајче Скопје. (1162)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на Р.М.“ бр.38/93), Акционерското Друштво „29 НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.
2. Седиштето на АД „20 НОЕМВРИ“ е во Скопје, на ул. „III-та Македонска бригада“ бб.
3. Пријавите се доставуваат до АД „29 НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата.
4. Огласот да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД „ЈУГОЕЛЕКТРО–КОМЕРЦ“ Д.О.О.

С К О П Ј Е

1. „ЈУГОЕЛЕКТРО – КОМЕРЦ“ Д.О.О. - Скопје отпочна со постапката за трансформација на општествениот – мешовит капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
2. Се повикуваат поранешните сопственици, односно нивните правни наследници, кои се државјани на РМ, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања кон „Југоелектро – комерц“ Скопје.
3. Седиштето на „Југоелектро – комерц“ Д.О.О. Скопје е на улица „Сава Ковачевиќ“ 21 а.
4. Пријавите се доставуваат до „Југоелектро – комерц“ Скопје во рок од 60 дена и до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на посебен образец („Сл. весник на РМ“ 3/94) сметано од денот на објавувањето на огласот.

„ЈУГОЕЛЕКТРО – КОМЕРЦ“ ДОО

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), Ветеринарна станица „Техновет“ ПОС – Кратово, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Ветеринарна Станица „Техновет“ ПОС – Кратово, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања од Претпријатието во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.
2. Пријавувањето на побарувањето се врши на образец пропишан од Агенцијата за трансформација на претпријатието со општествен капитал на Република Македонија.
3. Побарувањата се доставуваат истовремено до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на РМ и до Ветеринарна Станица „Техновет“ ПОС – Кратово, на ул. „Гоце Делчев“ бб.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр.: 38/93) А.Д. „Бисерка“ (п.о.) Куманово, објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и нивни наследници (државјани на Република Македонија) да ги пријават нивните побарувања од Акционерско друштво „Бисерка“ (п.о.) Куманово согласно член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
2. Побарувањата да се достават на образец пропишан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно согласно Правилникот за формата и

содржината на образецот за барањето за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката за трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Р.М.“ бр.: 3/94) и да се достават до А.Д. „Бисерка“ (п.о.) Куманово и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Седиштето на Акционерското друштво „Бисерка“ (п.о.) Куманово е на ул.: „Плоштад Нова Југославија“ бб во Куманово.

4. Рок на доставување на побарувањето е 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

Управен одбор на Акционерско друштво „Бисерка“ (п.о.) од Куманово

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) АД „Месна индустрија“ од Св. Николе донесува:

О Г Л А С

СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. АД „Месна индустрија“ Св. Николе ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на РМ доколку имаат, да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во постапката за трансформација

2. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до претпријатието и Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на посебен образец (Сл. весник на РМ бр. 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

АД „Месна индустрија“ Свети Николе

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор на АД Фабрика за кабли „Неготино“ Неготино, распишува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА АД ФАБРИКА ЗА КАБЛИ „НЕГОТИНО“ НЕГОТИНО

1. Се повикуваат сите поранешни сопственици и нивните правни наследници, во рок од 60 дена по објавувањето на огласот да ги најават своите побарувања од фабриката.

2. Своите побарувања барателите да ги достават во посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ 3/94).

3. Побарувањата да ги поднесуваат во два примерока од кои еден да се достави до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и еден до АД Фабрика за кабли „Неготино“ Неготино „Индустриска зона“ бб с. Дуброво – Неготино.

УПРАВЕН ОДБОР

Врз основа на член 33 и 34 од Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ 38/93) Акционерското друштво – Индустриска за градежни материјали „СЛОГА“ – Ресен објавува

О Г Л А С

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Акционерското друштво – Индустриска за градежни материјали „Слога“ – Ресен со Ц.О. отпочнува постапка за трансформација на претпријатието во согласност со одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата во општествена сопственост.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат побарувања, да ги пријават во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатија со општествен капитал („Сл. Весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се доставува до претпријатието и Агенцијата.

4. Седиштето на претпријатието е во Ресен, на ул. „Борис Кидрич“ број 148.

**УПРАВЕН ОДБОР НА
АД ИГМ „СЛОГА“ – РЕСЕН**

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал („Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) претпријатието за производство на конфекција и трикотажа „НОЕЛ“ Гевгелија објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Претпријатието за производство на конфекција и трикотажа „НОЕЛ“ Гевгелија, отпочна со постапката за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици, односно нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија да ги пријават своите побарувања кон Претпријатието „НОЕЛ“ Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на Претпријатието „НОЕЛ“ Гевгелија е во Гевгелија, ул. „Индустриска“ бр. 3.

4. Побарувањата барателите да ги достават на образец пропишан од страна на Агенцијата согласно член 33 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и претпријатието „НОЕЛ“ Гевгелија.

„НОЕЛ“ Гевгелија

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Новоградба“ – Градежно претпријатие – увоз-извоз – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 08.03.1995. година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на улица „Гуро Гоновиќ“ бр. 115 – Скопје во време од 10 до 12 часот.

**ЗА
Г.П. „НОВОГРАДБА“
Скопје**

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ТИГАР“ ДОО – Крива Паланка

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 103 во време од 07 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Туртел“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Тошо Арсов“ бр. 36 – Штип, во време од 10 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Деликатес“ – АД – Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, во време од 10 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Авиотурс“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15. 03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Градски трговски центар“ бб – Скопје, во време од 09 до 12.00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал УТП „УГОСТИТЕЛ“ – Струмица

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Јосиф Јосифовски“ 1 во време од 10 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Скопски сасм“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: комбиниран модел на трансформација – издавање акции заради дополнително вложување со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Беласица“ бб – Скопје во време од 8 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „МАРКЕТ-ПРОМЕТ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. 710 бр. 1 во време од 10 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Автогума“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. 518 бр. 16 во време од 8 до 14 часот.

СОДРЖИНА

329. Одлука за распределба на средствата за изградба на водоводи во Република Македонија во 1995 година	321
330. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Исламската Република Иран	324
331. Одлука за отворање на Генерален конзулат на Република Македонија во Република Индија со седиште во Њу Делхи	324
332. Одлука за именување на почесен генерален конзул на Република Македонија во Република Индија	324
333. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за критериумите, висината, условите и начинот на користење на средствата за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја	324
334. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 1995 година	325
335. Макроекономска политика на Република Македонија за 1995 година	327
336. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УЦСО „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино	334
337. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на Народниот театар во Куманово	334
338. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ Милто Гурџа“ с. Стрелци – Кичево	334
339. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „11 Октомври“ – Скопје	334

340. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на РО ОУ „Добре Јованоски“ - Прилеп	334	362. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на Работната заедница на Основното училиште „Васо Карајанов“ - Гевгелија	339
341. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Сандо Масев“ - Струмица;	335	363. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО Театар на народностите - Скопје	339
342. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Дервиш Цара“ с. Долно Палчиште - Тетово	335	364. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за физичка култура „Младост“ - Гостивар	339
343. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Св. Климент Охридски“ - Битола	335	365. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦСО „Ацо Русковски“ - Берово	340
344. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кузман Шапкаров“ нас. Драчево - Скопје	335	366. Одлука за избор на член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Историскиот музеј - Крушево	340
345. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на Работната заедница на специјалното ОУ „Маца Овчарова“ - Т. Велес	335	367. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ - Кочани	340
346. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Маршал Тито“ с. Лабунница - Струга	336	368. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево	340
347. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на Работните луѓе на Партизанскиот дом „Сандево“ с. Сандево - Скопје	336	369. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Ученичкиот дом „Мирка Гинова“ - Битола	340
348. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци Гази Баба - Скопје	336	370. Одлука за избор на член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа „Илија Игески-Цветан“ - Македонски Брод	341
349. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Училишниот центар „Мона Пијаде“ - Тетово	336	371. Одлука за именување член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово	341
350. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УСО „Кочо Рацин“ - Свети Николе	336	372. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Пионерскиот дом „АСНОМ“ - Кочани.	341
351. Одлука за именување претставник на Републиката во Собирот на Работните луѓе на Историскиот музеј - Крушево	337	373. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Горче Петров“ - Скопје	341
352. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа „Илија Игески - Цветан“ - Македонски Брод	337	374. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на СОУ „Гоце Делчев“ с. Горни Подлог - Кочани	342
353. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на РО за физичка култура „Младост“ - Гостивар	337	375. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје	342
354. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ПОС за стопанисување со шуми „Осогово“ - Кочани	337	376. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Партенија Зографски“ - Скопје.	342
355. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Маршал Тито“ - с. Муртино - Струмица	337	377. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „26 Јули“ - Скопје	342
356. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ - Радовиш	338	378. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 11/95 од 1 март 1995 година	342
357. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Самостојното основно училиште „Гоце Делчев“ с. Горни Подлог-Кочани	338		
358. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане, Карпош - Скопје.	338		
359. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса - Струмица	338		
360. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Бајрам Шабани“ с. Кондово, Карпош - Скопје.	338		
361. Одлука за именување претставници на Републиката во органот на управувањето на Пионерскиот дом „АСНОМ“ - Кочани			